



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Четврток, 14 јуни 2001 Скопје Број 46	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 200 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
---	---	---

906.

УКАЗ БР. 25

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација за началник на генералштабот на Армијата на Република Македонија

генерал потполковник Петровски Алаксо Панде
ФЧ: генерал потполковник, по формација: генерал, лична ВЕС: 31480, ЕМБГ: 2612943480012
до сега: Заменик на началник на генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-847
12 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

907.

УКАЗ БР. 26

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација за советник за воени прашања на претседателот на Република Македонија

генерал потполковник Андревски Мине Јован
ФЧ: генерал потполковник, по формација: генерал, лична ВЕС: 31740, ЕМБГ: 1401942450042
до сега: Началник на генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-848
12 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

908.

Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Република Македонија и член 99 став 2, а во врска со член 98 став 1 алинеја 3 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98 и 50/99), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 13 јуни 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

I

Во изборните единици број 73 и број 74 општина Центар - се распишуваат дополнителни избори за избор на двајца пратеници во Собранието на Република Македонија.

II

Дополнителните избори ќе се одржат на 9 септември 2001 година.

III

Дополнителните избори ќе ги спроведе Изборната комисија на Изборната единица број 73 и Изборната комисија на Изборната единица број 74, под грижата на Државната изборна комисија.

IV

Изборните дејствија отпочнуваат со денот на објавувањето на Решението во "Службен весник на Република Македонија".

V

Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2199/1
13 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

909.

Врз основа на член 15, став 2 од Законот за Фондот за осигурување на депозити ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Фондот за осигурување на депозити-Скопје бр. 02-162/2 од 24. 05. 2001 година, донесен од Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, на седницата одржана на 24. 05. 2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3386/1
5 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

910.

Врз основа на член 25 од Законот за трговијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), министерот за економија, донесе

НАРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА КОИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ШТО ВРШАТ ДЕЛНОСТ СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ

Член 1

Во Наредбата за определување на производи и услуги за кои претпријатијата и другите правни и физички лица што вршат дејност се должни да доставуваат известувања за цените ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/95, 65/95 и 9/2000), во точка 1, по алинеја 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:

"- други комунални услуги: погребни услуги, вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на тоа место".

Член 2

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4331
8 јуни 2001 година
Скопје

Министер,
м-р **Бесник Фетаи**, с.р.

911.

Врз основа на член 48 од Законот за заштита од пожари ("Службен весник на СРМ" бр. 43/86, 37/87, 51/88, 36/90 и "Службен весник на РМ" бр. 12/93), министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УНИФОРМАТА, ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА И ЗАШТИТНАТА ОПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за условите за униформата, ознаките на униформата и заштитната опрема на работниците во територијалните и професионалните противпожарни единици ("Службен весник на РМ" бр. 44/94 и 38/98), во член 3 став 1 зборовите: "длабоки чевли", се заменуваат со зборовите: "плитки чевли".

Член 2

Во членот 4, точката 9 се менува и гласи:
"Плитките чевли се изработени од материјал говедска напа, што не пропушта вода, во црна боја и се со подебел фон кој е гумиран од ПВЦ материјал, антистатичен (изолатор на електрична енергија), отпорен на масло и други деривати, отпорен на абеење и на лизгање и отпорен на висока и ниска температура. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ четири шнира".

Член 3

Во член 5 став 1 по зборовите: "кошула со кратки ракави со нараменици" се додава зборот "маица", а зборовите: "плитки чевли" се заменуваат со зборовите: "теренски чевли".

Член 4

Во членот 6, по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

"5. Маицата е изработена од 100% памук, во сина боја и е со стандарден крој".

Точката 5, која станува точка 6, се менува и гласи:
"Теренските чевли се изработени од материјал говедска напа, со дебелина од 1,4 до 1,6 мм., што не пропушта вода и се со црна боја. Имаат вообичаен крој, без украси и се со висина до потколениците. Фонот е гумиран од ПВЦ материјал, кој е антистатичен (изолатор на електрична енергија), отпорен на масло и други деривати, отпорен на абеење и на лизгање и отпорен на висока и ниска температура".

Точката 6 станува точка 7.

Член 5

Во членот 7, по зборовите: "летната кошула" се додаваат зборовите: "како и во пределот на градите на левата страна на маицата".

Член 6

Во членот 18, по алинејата 2 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

- "заштитни панталони;
- капа со стреа";

Алинеите 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 5, 6, 7 и 8.

Член 7

Во членот 20 по ставот се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Заштитните панталони се изработени од негорив или тешко горив материјал, отпорен на кинење, во црна боја и се со вообичаен крој.

Капата со стреа се изработува од ткаенина чиј состав е 55% волна и 45% полиестер и е со темно сина боја. Кројот на капата е "безбол", а на предната страна на капата со стреа, во средина, се носи пожарникарска значка со исти обележја како и на шапката на пожарникарите на територијалните противпожарни единици".

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 5 и 6.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 161-17144/1
31 мај 2001 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Љубе Бошкоски, с.р.

912.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за превоз во патниот сообраќај ("Сл. весник на РМ" бр. 63/95 и 29/98), министерот за транспорт и врски, донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Правилникот за посебните техничко експлоатациони услови за возилата за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај ("Сл. весник на РМ" бр. 73/99) во членот 14 став 1 точка 6, на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: "или инсталиран алармен сигнал во радио станиците".

Член 2

Во главата VI зборовите: "Завршна одредба" се заменуваат со зборовите: "Преодни и завршни одредби" и се додава нов член 21-а кој гласи:

"Член 21-а

Одредбите од членовите 15 и 16 од овој правилник ќе се применуваат од 01.01.2003 година".

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-5646
5 јуни 2001 година
Скопје

Министер,
Љупчо Балковски, с.р.

913.

Врз основа на член 42 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" бр. 4/96, 8/96, 28/97 и 18/99), министерот за транспорт и врски, донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ИНСПЕКТОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на издавање на легитимација на урбанистичкиот инспектор.

Член 2

Легитимацијата на урбанистичкиот инспектор се издава на образец бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата се печати на два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат, со димензии формат 60x90мм.

Првиот картон е кожен браон боја и на него е испечатено: прво Република Македонија, под него грбот на Република Македонија (метален), потоа легитимација на урбанистичкиот инспектор и е втиснат бројот на легитимацијата. Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: наслов на органот кој ја издава легитимацијата, под него Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, место за фотографија на инспекторот, име и презиме на инспекторот, број на легитимацијата и датум на издавање на легитимацијата, место за потпис на министерот за транспорт и врски и место за печат.

Член 4

Легитимацијата се издава на лице избрано во органот на државната управа надлежен за работите на урбанизмот и градежништвото за вршење на градежно-урбанистичката инспекција предвидени со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 5

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор.

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанокот на службеното својство на инспектор.

Член 6

Во случај на убавање на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува министерот за транспорт и врски.

Министерот за транспорт и врски во случај од став 1 на овој член издава нова легитимација.

Член 7


Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и кога инспекторот ќе ги промени личните податоци.

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-4556
Скопје

Министер,
Љупчо Балкоски, с.р.



914.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92) по јавната расправа одржана на 10 мај и седницата од 30 мај 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се поништува Одлуката за донесување Урбанистичка документација за село Враништа - населено место на општина Струга во делот на зонирањето на атарот на село Враништа од левата страна на регионалниот пат П-418 за објекти од мало стопанство: мотел со придружни објекти, млин и пекара со придружни објекти и објекти на дрвна индустрија, донесена од Советот на општината Струга на 14 јули 1999 година.

2. Се става вон сила решението за запирање од извршување на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од Слободан Димитров - адвокат, како застапник на 210 граѓани од село Враништа, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со член 115 од Уставот на Република Македонија и член 12 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

5. Судот на јавната расправа и на седницата утврди дека членот 1 од Одлуката предвидува донесување на урбанистичка документација за село Враништа - населено место на општина Струга.

Согласно членот 2 од Одлуката, урбанистичката документација содржи: текстуален дел (книга), графички дел и образложение за стручната расправа и јавната анкета.

Според членот 3 од Одлуката образложението за стручната расправа и јавната анкета, изготвена од општинската служба надлежна за работите на урбанизмот, е составен дел на Одлуката.

Членот 4 од Одлуката предвидува Урбанистичката документација да ја спроведува Министерството за урбанизам и градежништво П.Е. - Струга по добивањето согласност за спроведување на Планот од Министерството за урбанизам и градежништво - Скопје.

Согласно членот 5 од Одлуката, урбанистичката документација се заверува со печат на Советот на општина Струга и потпис на претседавачот на советот на општина Струга.

Членот 6 од Одлуката предвидува истата да влезе во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Струга".

Исто така, Судот утврди дека во февруари 1999 година, Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови Скопје-Подружница Охрид, изготвило нацрт-Урбанистички документација за с. Враништа, населено место - Струга: на 23 март 1999 година градоначалникот на општина Струга, преку средствата за јавно информирање, објавил соопштение за спроведување на јавна анкета за утврдување нацрт-урбанистичката документација за с. Враништа - населено место во општина Струга; јавната анкета траела од 24 март до 7 април 1999 година, односно Нацрт-урбанистичката документација за с. Враништа била 15 дена истакната на видно место во селото и во зградата на локалната самоуправа на општина Струга; заинтересираните граѓани и правни лица, додека траела јавната анкета, преку анкетни листови, доставувале забелешки до организаторот на анкетата; изработувачот на Нацрт-урбанистичката документација за с. Враништа обезбедил присуство на стручни лица кои, во тој период од 15 дена, секој петок од 18,00 до 19,00 часот давале стручни појаснувања; во Нацрт - урбанистичката документација која била предмет на јавната расправа и по која граѓаните пополнувале анкетни листови не била вцртана ниту мотел со придружни објекти, ниту млин и пекара со придружни објекти и објекти на дрвна индустрија.

По завршувањето на јавната анкета, стручната комисија која била формирана со задача да ги согледа забелешките, изготвила извештај од јавната анкета од кој се гледа дека сите забелешки од граѓаните на с. Враништа биле усвоени, со исклучок на забелешката на тогашниот претседател на месната заедница која се однесувала на отворање сервисни улици и пристапи до поедини објекти, при што било заклучено истите да се решат со Деталниот урбанистички план.

На 26 мај 1999 година, според Извештајот, Нацрт-урбанистичката документација е доставена на усвојување на првата седница на Советот на општина Струга, а на 14 јули 1999 година, градоначалникот на општина Струга со Известување за постапување по Извештајот од спроведената стручна расправа по Нацрт-урбанистичката документација, констатирал дека со сите овие извршени корекции нацрт-урбанистичката документација, станува Предлог урбанистичка документација и оди на усвојување пред Советот на општина Струга; на 14 јули 1999 година Советот на општина Струга ја донел оспорената Одлука за донесување Урбанистичка документација под бр. 07-3827 и на 6 септември 1999 година, Министерството за урбанизам и градежништво - Сектор за планирање на просторот, дало Согласност за спроведување на Урбанистичката документација за населеното место Враништа, општина Струга.

Со тоа дефинитивно завршила постапката во врска со донесувањето и спроведувањето на урбанистичката документација во село Враништа - населено место Струга.

Меѓутоа, од увидот во истата, Судот утврди дека во конечното урбанистичко решение, односно во Графичкиот приказ се вцртани објекти од мало стопанство: мотел со придружни објекти, млин и пекара со придружни објекти и објекти на дрвна индустрија кои, како такви, не биле предвидени во нацрт-документацијата и по кои не било расправано.

6. Согласно член 8 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија, една од темелните вредности на уставниот поредок на Републиката е уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата.

Согласно член 115 став 1 од Уставот, во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено од областите на урбанизмот, комуналните дејности и сл.

Согласно член 7 став 1 точка 2 алинеја 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање во зависност од просторот, кој е предмет на планирање, како еден вид урбанистички план, се донесува урбанистичка документација за населено место во општината.

Согласно член 12 од Законот, урбанистичката документација се донесува за населено место во општината кое е од селски карактер.

Согласно член 17 став 3 од Законот по нацртот на урбанистичкиот план и урбанистичката документација за населено место во општината, се спроведува јавна анкета.

Членот 17 став 5 од Законот предвидува стручната расправа и јавната анкета по урбанистичката документација за населено место во општината да ги организира општината, односно Градот Скопје.

Согласно член 18 став 4 од Законот извештај за стручната расправа и јавната анкета по урбанистичката документација, со образложение за неприфатените забелешки (кое е составен дел на документацијата на планот) изработува општината, односно градот Скопје.

Согласно член 22 став 5 од Законот општината, меѓу другото, донесува урбанистичка документација за населено место за подрачјето на општината, а согласно ставот 6 на овој член од Законот урбанистичката документација може да се спроведува по издавање на согласност од Министерството надлежно за работите на урбанизмот.

Урбанистичката документација за која не е издадена ваква согласност, согласно став 6 на овој член од Законот, се смета дека не е донесена.

Согласно член 23 став 1 од Законот, со овој вид согласност се потврдува дека планот е донесен согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Од наведените законски одредби произлегува дека Урбанистичка документација претставува еден вид урбанистички план кој се донесува за населено место во општината. (Во случајов за с. Враништа - населено место во општина Струга); дека јавната анкета по нацрт-урбанистичката документација ја организира општината, која потоа подготвува Извештај со образложение за неприфатените забелешки и дека согласноста за спроведувањето на урбанистичката документација, издадена од Министерството за урбанизам е задолжителен услов.

Од изнесеното произлегува дека завршно со јавната анкета постапката при донесувањето на урбанистичката документација се одвивала согласно Законот за просторното и урбанистичкото планирање.

Меѓутоа, неспорно е дека (по завршување на постапката во врска со донесувањето на урбанистичката документација), е извршено вцртување на мотелот со придружните објекти, млинот и пекарата со придружните објекти и објекти од дрвна индустрија во графичкиот дел на урбанистичката документација, со што всушност се врши измена на урбанистичкиот план (во случајов урбанистичка документација), независно дали оваа измена ќе се оквалификува како измена од помал или поголем обем, затоа што Законот познава само измена на урбанистичкиот план која се врши по истата постапка пропишана за неговото донесување.

Според Судот, во случајов тоа значи дека на јавната анкета требало да се информираат граѓаните за ваквата измена на планот односно урбанистичката документација, која требала да биде вцртана и во нацрт-урбанистичката документација за село Враништа а која била изложена без овие содржини.

Имено, ако се има предвид дека урбанистичката документација содржи особено: намена на површините со граници на опфатот, основна сообраќајна мрежа и друга инфраструктура, услови и режим за градба (член 12 став 2 од Законот), при спроведувањето на јавната анкета, организаторот на истата бил должен да ги запознае присутните граѓани за внесување во нацрт-документацијата на новите содржини (мотел со придружни објекти, млин и пекара со придружни објекти и објекти од дрвна индустрија) и по истите граѓаните од с. Враништа требало да се произнесат.

Со оглед на тоа што во случајов граѓаните што учествувале во јавната анкета по нацрт-документацијата не биле запознаени со овие содржини и по истите не се произнеле, Судот утврди дека оспорената одлука во делот што се однесува на зонирањето на атарот во с. Враништа, односно од левата страна на регионалниот пат П-418 (во патниот правец Струга-Дебар) означени како објекти од мало стопанство: мотел со придружни објекти, млин и пекара со придружни објекти и објекти на дрвна индустрија е несогласна со Устав и закон.

7. Судот го укина решението за запирање на поединечните акти или дејствија донесени односно преземени врз основа на Одлуката, како беспредметно.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точка 1 и 2 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 189/2000
У.бр. 213/2000
30 мај 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

915.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Горно Трогерци - Општина Карбинци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3001/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Директор,
дипл.правник Мирче Горговски, с.р.

916.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Долно Трогерци - Општина Карбинци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3002/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Директор,
дипл.правник Мирче Горговски, с.р.

917.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Пухче - Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3003/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Директор,
дипл.правник Мирче Горговски, с.р.

918.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Суво грло - Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3004/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Директор,
дипл.правник Мирче Горговски, с.р.

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

12.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 5/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" број 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА "БРАКА КОШУЛЧЕВИ" ВЕЛЕС

Член 1

Во Металната индустрија "Брака Кошулчеви" Велес, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во смисла на член 135 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Фарбар (ВК и КВ) | 12/14 месеци |
| 2. Фарбар ПК (приучен работник) | 12/14 месеци |
| 3. Работник во никлерница | 12/14 месеци |

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-3078/1
11 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

13.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 5/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" број 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

Член 1

Во комуналните дејности, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Работник во канализација | 12/15 месеци |
| 2. Работник-водоинсталатер (ВК, КВ и ПК) | 12/15 месеци |
| 3. Работник на црпење фекалии | 12/15 месеци |
| 4. Одачар | 12/15 месеци |

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-3080/1
11 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

14.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 4/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" број 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ГЕОЛОШКИТЕ И РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА**

Член 1

Во геолошките и рударските истражувања, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Дупчач за истражно дупчење | 12/15 месеци |
| 2. Дупчач-инјектирец и торкретирец | 12/15 месеци |

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-3079/1
11 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

15.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 5/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" број 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО НА ПРОБИВАЊЕ ТУНЕЛИ**

Член 1

Во градежништвото на пробивање тунели, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Дупчач | 12/15 месеци |
| 2. Минер | 12/15 месеци |
| 3. Запалувач на мини | 12/15 месеци |
| 4. Натоварувач | 12/15 месеци |
| 5. Помошник работник | 12/15 месеци |

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-3081/1
11 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

16.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република Македонија" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 5/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" број 50/94 и 34/95), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ НА КЕРАМИЧКАТА
ИНДУСТРИЈА "КУМАНОВО"**

Член 1

Во Керамичката индустрија "Куманово", како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

1. Ракувач на градежна машина	12/14 месеци
2. Ракувач на машини	12/14 месеци
3. Слагач на фигури	12/15 месеци
4. Печач	12/14 месеци
5. Виљушкарис	12/15 месеци

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да се плати додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-3082/1
11 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

17.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на РМ" број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 5/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на РМ" број 50/94 и 34/95), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ФАБРИКАТА ЗА
САНИТАРНА КЕРАМИКА "МАКЕДОНИЈА" -
СТРУМИЦА**

Член 1

Во Фабриката за санитарна керамика "МАКЕДОНИЈА" - Струмица како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

1) Пластичар	12/14 месеци
2) лаборант (керамичка лабораторија)	12/13 месеци
3) раководител во производство	12/13 месеци

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да се плати додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и работни задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Бр. 02-3083/1
11 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

18.

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000 и 5/2001), Управниот одбор на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА
ПЕРИОДОТ АПРИЛ - ЈУНИ 2001 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се распоредуваат во основици на осигурување според висината на катастарскиот приход и тоа:

ред. бр.	катастарски приход (во денари)	месечна основица на осигурување
1.	до 400,00	3.118,00
2.	од 400,01 до 900,00	4.962,00
3.	од 900,01 до 2.000,00	5.664,00
4.	од 2.000,01 до 4.500,00	6.295,00
5.	од 4.500,01 до 7.000,00	6.923,00
6.	над 7.000,01	7.555,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 април заклучно со јуни 2001 година.

Бр. 02-3090/1
11 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

19.

Врз основа на член 163 став 1 точка 1 и член 139 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 96/00 и 5/01), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11. 06. 2001 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ
И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ
ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ**

Член 1

Во Правилникот за организацијата, составот и начинот на работата на комисиите за оцена на работната способност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 65/94 и 35/96), членот 7 се менува и гласи:

"Составите на Првостепената комисија за оцена на работната способност се состојат од два члена - лекари специјалисти.

Составот на Второстепената комисија за оцена на работната способност се состои од три члена - лекари специјалисти.

За правниот аспект на оценката на работната способност, составите на Комисијата од став 1 и 2 на овој член го консултира референтот за правни работи во постапка за оцена на работната способност.

Во работата на Првостепената и Второстепената комисија за оцена на работната способност во својство на консултант, по потреба учествува и лекар-специјалист од другите состави на Првостепената комисија. Учество на лекарот-консултант се наведува во наодот, оценката и мислењето за оцена на работната способност".

Член 2

Во членот 9 по зборовите: "распределбата на работата" записката и зборовите: "специјалноста на лекарите членови на комисиите за оцена на работната способност" се бришат.

Член 3

Членот 10 се менува и гласи:

"По исклучок од член 7 на овој правилник, во случај на отсуство на член на Првостепената комисија за оцена на работната способност, раководителот на Одделението за оцена на работната способност може да учествува во работата на составите на Првостепената комисија за оцена на работната способност".

Член 4

Во членот 16 ставот 3 се брише.

Член 5

Во членот 34 по зборот "комисијата", се бришат зборовите: "усно го известува осигуреникот за утврдната работна способност и", а по зборот "поучува" се додава зборот "осигуреникот".

Член 6

Во членот 40, став 2 зборовите: "лекар специјалист поединец" се заменуваат со зборовите: "раководителот на Одделението за оцена на работната способност".

Член 7

Членот 41 се менува и гласи:

"Ако при претходната контрола од член 40 на овој правилник раководителот на одделението има поинакво мислење, случајот се разгледува на заедничка седница со претседавачите на Првостепената комисија за оцена на работната способност.

Мислењето од став 1 на овој член се дава во писмена форма и е задолжително за Првостепената комисија за оцена на работната способност".

Член 8

Во членот 42 став 1 зборовите: "комисија за решавање на правата во втор степен на Фондот" се заменуваат со зборовите: "Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во втор степен по предметите од пензиското и инвалидското осигурување".

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Бр. 02-3077/1
11 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

20.

Врз основа на член 15 од Законот за Фондот за осигурување на депозити ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000) Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити на Х-та седница одржана на 24.05.2001 година, донесе

**СТАТУТ
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
НА ДЕПОЗИТИ СКОПЈЕ**

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се уредува:

- основање на Фондот;
- назив, седиште, печат и заштитен знак на Фондот за осигурување депозити (во натамошниот текст: Фонд);
- предмет на работење на Фондот;
- средства на Фондот;
- пласмани на Фондот;
- информирање во Фондот;
- премии за осигурување на депозитите;
- начинот на управување и органи на Фондот;
- распределба на добивката, поднесување на ризикот и покривање на загубата;

- деловна тајна;
- престанок на членството во Фондот;
- престанок на Фондот;
- други прашања од значење на работењето на Фондот.

II. ОСНОВАЊЕ НА ФОНДОТ

Член 2

Фондот е основан со Законот за Фондот за осигурување на депозити. Основач на Фондот е Република Македонија.

Фондот е правен следбеник на Фондот за осигурување на штедни влогови а.д. Скопје.

Основачкиот капитал на Фондот изнесува 10.299.958,00 денари.

Член 3

Фондот има својство на правно лице и во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет Фондот одговара со целокупниот свој имот.

Член 4

Во својство на правен следбеник Фондот ги презема сите обврски и побарувања од Фондот за осигурување на штедни влогови а.д. Скопје.

Средствата, прибрани во Фондот за осигурување на штедни влогови а.д. Скопје по основ на техничка премија и нето-добивките на Фондот од неговото основање до денот на преносот на сметката на овој Фонд, се преземаат и може да се користат исклучиво наменски за обесштетување на штедачи во случај на настанување на ризичен настан во банка или штедилница.

III. НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ЗАШТИТЕН ЗНАК

Член 5

Називот на Фондот е: Фонд за осигурување на депозити Скопје. Во кореспонденцијата со странство Фондот го користи називот на англиски јазик: Deposit Insurance Fund Skopje.

Член 6

Седиштето на Фондот е во Скопје, на адреса: кеј "13 Ноември" кула 3/4-13, Скопје.

Член 7

Фондот има печат и штембил.

Фондот ги користи следните видови на печати:

1. Два печати во тркалеста форма чија големина во пречник изнесува 32 мм.

а) На печатот е испишан називот на Фондот со кирилско писмо:

"Фонд за осигурување на депозити Скопје" и

б) На печатот е испишан називот на Фондот на англиски јазик:

"Deposit Insurance Fund Skopje".

2. Печат во правоаголна форма чија големина во пречник изнесува 45 мм.

На печатот е испишан називот на Фондот, место за бројот од Деловодникот на Фондот и датум.

3. Текстуален печат.

4. Штембил за прием на пошта, со архивски број.

Член 8

Заштитниот знак, амблемот и логотипот на буквите на Фондот изгледа вака:

ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ СКОПЈЕ

Посебно изработен и стилизиран амблем нема да се употребува. Заштитната боја на знакот на Фондот е црна.

Големината на буквите е пропорционална на димензиите на објектот на кој што се испишува.

Член 9

Начинот на употреба на печатот, штембилот и на заштитниот знак ќе се определат со правилник што ќе го донесе Управниот одбор на Фондот.

Член 10

Фондот има сметка што се води кај носителот за платен промет, утврден со закон.

Народна банка на Република Македонија е депозитор на средствата на Фондот.

IV. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ

Член 11

Предмет на работење на Фондот е осигурување на депозити на физички лица во банки и штедилници во Република Македонија.

Предмет на осигурување во Фондот се следните депозити на физички лица:

- денарски и девизни депозити и тековни сметки на физички лица во банките и штедилниците во Република Македонија,

- депозити врзани за паричните картички издадени од банки основани во Република Македонија и

- девизни приливи на физички лица во банките во Република Македонија.

Фондот гарантира за депозити на физички лица депонирани во периодот во кој банката и штедилницата била член во Фондот.

Член 12

Фондот не гарантира за следните депозити на физичките лица:

1. Депозити на физички лица на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние објавени во банката или штедилницата;

2. Депозити на физички лица сопственици на над 10% од акциите со право на управување со банката или штедилницата;

3. Депозити на членови на органите на управување на банката или штедилницата;

4. Депозити на роднини од прв степен на лицата од точките 2 и 3 на овој член.

Во случај кога физичкото лице има обврски кон банката, гаранцијата на депозитот се намалува за износот на обврските.

Во случај на заеднички депозит се смета дека деловите на вложувачите се еднакви ако поинаку во договорот не е определено.

Член 13

Фондот ги обесштетува физичките лица во висина на:

1) 100% од депозитот на секое физичко лице во една банка или штедилница до износот на денарска противвредност на 1.500 ЕВРА и

2) 90% од депозитот на секое физичко лице во една банка или штедилница до износот од денарска противвредност помеѓу 1.500 ЕВРА и 7.500 ЕВРА, но не повеќе од денарска противвредност на 7.500 ЕВРА.

Под депозит на едно физичко лице се подразбираат вкупните депозити од членот 10 на овој статут што физичкото лице ги има во една банка или штедилница.

Во износот од став 1 на овој член се пресметува главнината на депозитот зголемена за камата, и тоа:

- за денарски депозити во висина најмногу до есконтната стапка на Народната банка на Република Македонија важечка во соодветниот период, доколку во тој период важечката каматна стапка за соодветните депозити утврдена од страна на банката или штедилницата била над есконтната стапка и

- за девизните депозити во висина најмногу до тримесечен ЕУРИБОР за соодветниот период, доколку во тој период важечката каматна стапка за соодветните депозити утврдена од страна на банката или штедилницата била над тримесечниот ЕУРИБОР.

Под главнина во смисла на овој статут се смета состојбата на основните влогови со припишана договорна камата до денот на настанување на ризичен настан.

Под камата со која се зголемува главнината од став 3 од овој член се смета пресметаната неприпишана камата по каматни стапки во висина најмногу до есконтната стапка (за денарските депозити), односно најмногу до тримесечен ЕУРИБОР (за девизните депозити), до денот на настанување на ризичен настан.

Обесштетувањето на сите видови штедни влогови од страна на Фондот се врши во денари.

Депозитите вложени во девизи се исплатуваат по среден курс на курсната листа на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата. Курсните разлики по основ на девизните депозити се на терет или во корист на Фондот.

Член 14

Фондот не должи камати за гарантираните суми по основ на износите на обесштетување од денот на настанувањето на ризичниот настан до денот на исплатата на обесштетувањето.

За побарувањата над добиените средства од Фондот согласно став 1 од член 13 од овој статут, физичките лица ги остваруваат своите права од имотот на банката, односно штедилницата во согласност со закон.

Член 15

Банката и штедилницата, членки во Фондот, се должни на шалтерите каде се вршат уплатно-исплатни работи да ги објават видот и износот на гаранцијата за штедните влогови.

Текстот на соопштението во врска со видот и износот на гаранцијата за депозитите на членките на Фондот го утврдува Управниот одбор на Фондот.

Член 16

Фондот ги исплатува осигурените депозити на физичките лица во рок од три месеци од денот кога:

- 1) гувернерот на Народна банка на Република Македонија ќе донесе одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банка или штедилница или
- 2) мнозинството од членови на Управниот одбор на Фондот ќе оцени дека банка или штедилница генерално престанала со исплата на депозитите на физичките лица.

Денот од став 1 од овој член се смета за ден на настанување на ризичен настан.

Член 17

Износот на средствата исплатени врз основа на член 13 од овој статут, Фондот го наплатува од приливот на средства од ликвидационата односно стечајната маса на членката кај која била воведена ликвидациона односно стечајна постапка согласно со закон.

Член 18

Фондот изготвува Правилник со кој се уредуваат активностите на Фондот за осигурување депозити во врска со осигурувањето на депозитите на физички лица, како и користењето на средствата од Фондот, во случај на настанување на ризичен настан.

Правилникот од став 1 од овој член го донесува Управниот одбор на Фондот.

V. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ

Член 19

Фондот обезбедува средства од основачкиот влог, наплата на премии за осигурување на депозитите на физички лица и приходи од пласмани.

Член 20

Вкупните средства на Фондот изнесуваат најмалку 5% од вкупните депозити на физичките лица во банките и штедилниците во Република Македонија.

Нивото на средствата од став 1 на овој член Фондот е должен да го достигне до 31.12.2003 година.

Фондот е должен да го одржува нивото на средствата од став 1 на овој член.

Член 21

Доколку, при настанување на ризичниот настан, на Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените депозити на физичките лица, Фондот обезбедува дополнителни средства преку:

1) дополнителни уплати од банките и штедилниците, но не повеќе од три месечни премии во висина на последната платена премија во Фондот.

2) задолжување во земјата и странство;

3) позајмици од Буџетот на Република Македонија.

Дополнително уплатените средства од став 1, точка 1 од овој член се враќаат на банките и штедилниците по наплатата на искористените средства во корист на Фондот од ликвидационата односно стечајната маса на банката или штедилницата кај која е воведена ликвидациона односно стечајна постапка, зголемени за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија, а во случај кога се тие недоволни за да се врати полниот износ на дополнително уплатените средства, средствата се враќаат на банките и штедилниците сразмерно на дополнително уплатените средства.

VI. ПЛАСМАНИ НА ФОНДОТ

Член 22

Средствата со кои располага Фондот може да ги пласира во:

1) хартии од вредност издадени од страна на Република Македонија и од Народна банка на Република Македонија со рок на пристигнување до 6 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот;

2) должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што гласат на странска валута;

3) фјучерси, опции и термински договори кај депозитни институции рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина до 2% од средствата на Фондот.

Средствата на Фондот можат да се користат само за исплата на осигурените депозити на физичките лица и за трошоци на работење на Фондот.

VII. ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ

Член 23

За осигурување на депозитите на физичките лица Фондот наплатува премија по стапка најмногу до 2,5% годишно од вкупните депозити на физичките лица во секоја банка и штедилница.

Начинот на плаќање и висината на премијата од став 1 на овој член ја утврдува Управниот одбор на Фондот.

Висината на премијата се утврдува зависно од бонитетот на банката и штедилницата утврден од страна на Народна банка на Република Македонија.

Висината на премијата од став 2 на овој член е еднаква за банки и штедилници за кои Народна банка на Република Македонија утврдила ист бонитет.

Член 24

Основица за пресметување на износот на премијата за осигурување претставува билансната состојба на депозитите кај членките од претходниот месец, врз основа на месечните извештаи за вкупните депозити по банки и штедилници кои Народна банка на Република Македонија ги доставува до Фондот.

Член 25

Премијата за осигурување се плаќа месечно, со примена на 1/12 од стапката одредена во став 3 од член 22 на состојбата на депозитите искажана во билансот на членката на крајот на секој месец. Рокот за плаќање на премијата е до крајот на тековниот месец за претходниот месец.

Член 26

По постигнувањето на износот на средствата од член 20 од овој статут, Управниот одбор на Фондот може да одлучи членките да престанат со уплата на премии за осигурување или и понатаму да плаќаат, но по пониска стапка на премија.

Член 27

Во случај ако банката или штедилницата не плати две месечни премии, Фондот ја известува Народна банка на Република Македонија за преземање мерки согласно закон.

VIII. ПРИБИРАЊЕ ИНФОРМАЦИИ ВО ФОНДОТ И НИВНО КОРИСТЕЊЕ

Член 28

Во врска со сите релевантни информации за состојбата на членките на Фондот, Фондот користи:

- месечни извештаи за вкупните депозити по банки и штедилници кои содржат податоци за главнината и за каматите на депозитите што се предмет на осигурување во Фондот, доставени од Народна банка на Република Македонија до Фондот, како и
- периодични финансиски извештаи во врска со сите релевантни информации за состојбата на членките на Фондот, доставени од Народна банка на Република Македонија до Фондот, како и
- информации за финансиската состојба и перспективите на банките или штедилниците, доставени до Фондот од страна на повереникот или привремениот управник во банка или штедилница.

Член 29

Управниот одбор може да ги користи добиените информации од Фондот само за извршување на неговите функции.

IX. НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИ НА ФОНДОТ

Член 30

Органи на Фондот се: Управен одбор и директор.

IXa. Управен одбор

Член 31

Управниот одбор е составен од пет члена именуваани од Владата на Република Македонија и тоа три на предлог на министерот за финансии, еден на предлог на гувернерот на Народна банка на Република Македонија и еден на предлог на Здружението за банкарство и осигурување кој треба да е од редот на стручни лица од областа на банкарството и финансиите и кој не смее да е член на орган на управување или вработен во банка или штедилница.

Членовите на Управниот одбор се именуваат за период од четири години.

Од редот на членовите Управниот одбор избира претседател. За своето работење Управниот одбор е одговорен пред Владата на Република Македонија.

Член 32

Членовите на Управниот одбор на Фондот можат да бидат разрешени пред истекот на мандатот за кој се именувани, ако се осудени за кривично дело против имотот или за прекршок од областа на финансиското работење, на начин и на постапка како за нивното именување.

Член 33

Управниот одбор на Фондот ги врши следните работи:

1. Го донесува статутот на Фондот, како и измени-те и дополнувањата на статутот на Фондот.
2. Донесува подзаконски акти со кои се уредува работењето на Фондот.
3. Разгледува и усвојува полугодишни и годишни извештаи за работењето на Фондот.
4. Ги разгледува и усвојува финансискиот план и годишната сметка.
5. Донесува одлука за употреба и распоредување на остварената добивка, односно за покривање на загубите.
6. Донесува одлука за висината на премијата.
7. Донесува одлука за дополнителни уплати од банките и штедилниците.
8. Донесува одлука за задолжување на Фондот во земјата и во странство.
9. Донесува одлука за користење позајмици на Фондот од Буџетот на Република Македонија.
10. Донесува одлуки за купување хартии од вредност на Република Македонија со рок на доспевање до 6 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот.
11. Донесува одлуки за купување должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што гласат на странска валута.
12. Донесува одлуки за купување фјучерси, опции и термински договори кај депозитни институции рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина до 2% од средствата на Фондот.
13. Одлучува по барањата за пристапување на нови членки, осигуреници во Фондот.
14. Донесува одлука за престанок на членство на банка или штедилница кога за тоа ќе се исполнат условите предвидени со овој статут.
15. Назначува овластен ревизор.
16. Го усвојува Правилникот со кој се уредуваат активностите на Фондот за осигурување депозити во врска со осигурувањето на депозитите на физички лица, како и користењето на средствата од Фондот, во случај на настанување на ризичен настан.
17. Формира работни тела и комисии за извршување на задачи и ја одредува нивната надлежност.
18. Разгледува записници и извештаи за извршени контроли и ревизии од надлежен државен орган и од овластени друштва за ревизија.
19. Донесува акт за внатрешна организација и систематизација на Фондот.
20. Дава иницијатива и предлози за измени и дополнувања на прописите кои го регулираат работењето од делокругот на Фондот.
21. Предлага мерки и активности за подобрување на општите услови за развој на штедењето.
22. Дава согласност на предлог-текстот на Соопштението за начинот и видот на осигурувањето на депозитите на физички лица во Републиката.
23. Врши други работи предвидени со Статутот на Фондот и други општи акти на Фондот.

Член 34

Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот, а во негово отсуство лице овластено од негова страна.

Управниот одбор на Фондот одржува седница по потреба.

Управниот одбор задолжително се свикува по барање на мнозинството од членовите на Управниот одбор или на директорот на Фондот.

Поблиските одредби за свикување на седниците, начинот на работата и постапката за одлучување и друго се регулираат со Деловникот за работа на Управниот одбор на Фондот.

IXб. Директор на Фондот

Член 35

Директорот на Фондот го именува Владата на Република Македонија за период од четири години.

Член 36

Директорот на Фондот е одговорен за законитоста на работењето на Фондот.

Во случај на отсуство на директорот, Фондот го застапува лице од вработените во Фондот и тоа за одредени работи за кои ќе го овласти директорот.

Член 37

Директорот на Фондот може да биде разрешен пред истекот на мандатот за кој е именуван:

- по сопствено барање и
- во случај ако е осуден за кривично дело против имотот или за прекршок од областа на финансиското работење, на начин и на постапка како и за неговото именување.

Член 38

Директорот на Фондот ги има следните надлежности и овластувања:

1. Раководи со работата на Фондот.
2. Го претставува и застапува Фондот.
3. Ги извршува одлуките од Управниот одбор на Фондот, односно се грижи за нивното спроведување.
4. Покренува иницијативи и дава предлози за унапредување на работењето на Фондот.
5. Одлучува за купување хартии од вредност со рок на пристигнување до шест месеци издадени од Народна банка на Република Македонија, врз основа на овластување на Управниот одбор на Фондот.
6. Одговорен е за одржување на ликвидноста на Фондот.
7. Се грижи за одржување на безбедноста на Фондот.
8. Предлага акт за внатрешна организација и систематизација на Фондот.
9. Ги именува и разрешува работниците на Фондот со посебни овластувања и одговорности, склучува и раскинува договори за работа со работниците.
10. Дава упатства за работа и соодветни овластувања на работниците во Фондот.
11. Подготвува и поднесува предлози и одлуки до Управниот одбор на Фондот за прашања од негова надлежност.
12. Поднесува полугодишни и годишни извештаи за работењето на Фондот до Управниот одбор на Фондот, а на барање на Управниот одбор подготвува вонредни извештаи.
13. Се грижи за информирањето на јавноста за начинот и видот на осигурувањето на штедните влогови.
14. Дава предлог-текст на Соопштението за начинот и видот на осигурувањето на депозитите на физички лица во Републиката кое банките и штедилниците се должни да го истакнат на видно место во нивните деловни простории.
15. Го известува Управниот одбор за стекнување услови за престанок на членство во Фондот.
16. Одлучува за други прашања за кои е надлежен според закон и овој статут.

Член 39

Директорот на Фондот, по истекот на деловната година, му поднесува на Управниот одбор нацрт на годишната сметка и годишен извештај за работењето на Фондот.

На барање на Управниот одбор, директорот на Фондот составува посебен извештај за состојбата на Фондот или за некој посебен аспект во неговото работење.

X. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА, ПОДНЕСУВАЊЕ НА РИЗИКОТ И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

Член 40

Фондот го утврдува приходот и врши негова распределба во согласност со закон.

Од остварениот приход Фондот ги покрива своите расходи во согласност со закон и со овој статут.

Член 41

Делот од приходите од работењето на Фондот од Годишната сметка што ќе останат по намирувањето на вкупните расходи, Фондот ги искажува како добивка.

Нето добивката остварена од работењето на Фондот се распределува за:

- покривање на загубите од работењето во претходната година,
- резерви на Фондот.

Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот донесува Управниот одбор на Фондот, која се доставува за потврдување до Владата на Република Македонија.

XI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНДОТ

Член 42

Фондот се организира како една организациона форма (целина), на ниво на правно лице, без посебни организациони делови.

Член 43

Работниците во Фондот засноваат работен однос во согласност со закон, колективен договор и општ акт на Фондот.

Член 44

Внатрешната организација и систематизација на работите и задачите во Фондот поблиску се утврдува со општ акт кој го донесува Управниот одбор, на предлог на директорот на Фондот.

XII. ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 45

Управниот одбор со правилник утврдува што претставува деловна тајна.

Член 46

Членовите на Управниот одбор на Фондот и другите лица кои работат за Фондот не можат да објавуваат информации што претставуваат банкарска или друга со закон заштитена тајна.

Должноста за чување на деловната тајна се однесува на сите вработени во Фондот и е обврска и по престанок на работниот однос во рок од три години.

Член 47

Податоците добиени од Народна банка на Република Македонија, со исклучок на податоците за вкупната месечна состојба на депозитите во сите банки и штедилници, членки во Фондот, претставуваат деловна тајна.

Соопштувањето и предавањето податоци од став 1 на овој член повлекува последици согласно прописи.

XIII. ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВОТО ВО ФОНДОТ

Член 48

Членството во Фондот престанува:

- на барање на членката, во случај кога таа побарала укинување на дозволата за прибирање на депозити, по претходно целосно намирување на обврските по депозитите на физичките лица,
- кога банка или штедилница не уплатила во Фондот две месечни премии или дополнителна премия,

- кога гувернерот на Народна банка на Република Македонија ќе го укине делот од дозволата за основање и работење на банка или штедилница што се однесува на правото за прибирање на депозити на физички лица на банка или штедилница што ќе биде исклучена од членството во Фондот поради неплаќање на премијата,

- кога гувернерот на Народната банка на Република Македонија ќе ја укине дозволата за основање и работење на банка или штедилница или делот од дозволата што се однесува на правото за прибирање на депозити на физички лица.

За престанување на осигурувањето во Фондот на банка или штедилница одлучува Управниот одбор на Фондот.

Член 49

Фондот без одлагање ја известува Народната банка на Република Македонија и Владата на Република Македонија за престанок на членството во Фондот на одредена банка или штедилница.

Член 50

Кога на банката или штедилницата ќе и престане членството во Фондот, по било кој од основите наведени во член 48 од овој статут, средствата уплатени во Фондот до денот на престанување на членството, остануваат во Фондот.

Член 51

Фондот е должен да го објави престанокот на членството на банка или штедилница во средствата за јавно информирање и да ги повлече издадените соопштини за начинот и видот на гаранција на депозитите од банката или штедилницата.

XIV. ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОТ

Член 52

Општи акти на Фондот се: Статут, правилници, деловници и други општи акти.

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 53

Овој статут влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", а ќе се објави по добиената согласност од Владата на Република Македонија.

мај 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Драган Мартиновски, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10081/99 од 17.04.2000, на регистарска влошка 02027059?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги ДВД Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Гости-варска" бр. 16-а.

Дејности: 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 31.10, 31.50, 31.62, 32.10, 36.22, 36.63, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 72.50, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јовановски Драган - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10081/99. (7247)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7392/99 од 15.12.99, на регистарска влошка 02022128?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за производство, трговија на големо и мало и деловни активности АЛУМАК Лазо и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Црногорска 2" бб, Скопје.

Назив на друштвото: Трговско друштво за производство, трговија на големо и мало и деловни активности АЛУМАК Лазо и др. ДОО увоз-извоз Скопје.

Содружници на друштвото се лицата: Лазо Спасовски од Скопје, со стан на ул. "Шарски Одред" бр. 5, Скопје и Мице Димитриевски од Скопје со стан на ул. "Васил Стефановски" бр. 26, Скопје.

Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје и тоа на адреса: ул. "Црногорска" 2 бб, Скопје.

Дејностите кои што друштвото ќе ги обавува во внатрешниот трговски промет се следните: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.63, 51.62, 51.52, 51.57, 71.31, 71.32, 71.33, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 15.61, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 60.21, 60.23, 63.21, 71.10, 71.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.52, 15.88, 15.83, 15.84, 15.82/2, 15.41, 15.42, 15.43, 15.62, 15.86, 15.92, 15.96, 15.97, 15.93, 15.94, 15.91, 15.95, 15.98/2, 15.98/1, 15.71, 15.72, 20.10/1, 20.40, 20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 60.22, 63.30, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 31.10, 20.30, 36.11, 52.74, 36.13, 36.14, 36.15, 36.12, 35.12, 93.02, 93.04, 74.81, 92.33, 92.34, 93.05, 63.40, 74.40, 74.13, 50.50, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.22/2, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 65.12/3, 27.40, 27.53, 28.51, 31.30, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.52, 55.30/2.

Дејностите што друштвото ќе ги обавува во надворешниот трговски промет се следните: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува и претставува управителот на истото. Лицето Спасовски Лазо од Скопје и тоа без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7392/99. (7248)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17592/99 од 03.05.2000, на регистарска влошка 02031177?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ВАЛЕНСИНА Минир ДООЕЛ експорт-импорт с. Требош, Желино.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.52, 51.53, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64,

51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 55.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 74.84, 60.21, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СРЈ, Р.Албанија, Р.Бугарија и Р.Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Авдија Минир - управител без ограничување и единствен содружник.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17592/99. (7249)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5055/99 од 16.11.2000, на регистарска влошка 02035588?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕЛКОС Костадин ДООЕЛ Скопје, ул. "Народни херои" бр. 21/2-9, Скопје.

Друштвото е усогласено со Законот за трговските друштва врз основа на Изјава за основање Друштво со ограничена одговорност со едно лице дел. бр. 03-02 од 12 декември 1998 година.

Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 24.70, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 63.40, 71.34, 74.84, 60.24, 45.21/1, 45.21/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациони работи со странство, малограничен промет со соседните земји, меѓународен превоз на стоки, меѓународен транспорт и шпедиција, изведување на инвестициони работи во земјата и странство и меѓународни агенциски услуги.

За обврските во правниот промет Друштвото одговара со својот имот и средства.

Содружникот не одговара за обврските на Друштвото, а ризикот го сноси во висина на основниот влог.

Друштвото е со ограничена одговорност.

Управител на Друштвото е Костадин Гелебешев, со неограничено овластување во застапувањето на Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5055/99. (7250)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17090/99 од 26.04.2000, на регистарска влошка 02031144?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за услуги и промет на големо и мало со увоз-извоз ПРИМА КОМЕРЦ Аница ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 36/3-27.

Основач на друштвото е Ристовска Аница од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 43/3-5.

Назив на фирмата: Друштво за услуги и промет на големо и мало со увоз-извоз ПРИМА КОМЕРЦ Аница ДООЕЛ Скопје.

Седиштето е во Скопје на бул. "Јане Сандански" бр. 36/3-27.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 74.84, 92.72, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.57, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите средства.

Управител на друштвото е Ристовска Аница - без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17090/99. (7251)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16461/99 од 12.03.2001, на регистарска влошка 02037791?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие на Друштвото за сервисирање, производство и промет АЛЕКС-КОМПАНИ Исаило ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Наум Наумовски" бр. 40, Скопје.

Фирма и седиште: Друштво за сервисирање, производство и промет АЛЕКС-КОМПАНИ Исаило ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Наум Наумовски" бр. 40, Скопје.

Основач: Исаило Илиевски од Скопје, ул. "Наум Наумовски" бр. 40.

Дејности: 31.30, 31.62, 31.20, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/4, 52.47, 52.44/1, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 65.12/3, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31.

Дејности во надворешниот трговски промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на странски лица, посредување, реекспорт, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е: Исаило Илиевски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16461/99. (7252)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17276/99 од 7.02.2001, на регистарска влошка 02037245?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛМАКО ВИНО БИО Димитар ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Осма ударна бригада" бр. 20а, Скопје.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.32, 15.51, 15.52, 15.91, 15.93, 15.96, 15.97, 15.98/2, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50,

51.12, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 74.40.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот, средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Горѓи Горѓиев, управител без ограничување.

Основач, единствен содружник на друштвото е: Димитар Николоски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17276/99. (7253)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15428/99 од 9.05.2000, на регистарска влошка 020339227-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар на Трговското друштво за промет МАРИЈАНА-КО-МЕРЦ Маријана ДООЕЛ Скопје, ул. "Кратовска" бр. 30.

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 01/1 од 26.06.1999 година, а основач е Маријана Горчевска од Скопје.

Дејност: 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.89, 15.98/2, 19.30, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.63, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување во правниот промет со стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт и услуги.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешно и надворешнотрговскиот промет, друштвото ќе го застапува лицето Маријана Горчевска од Скопје управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15428/99. (7254)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 129/99 од 12.06.2000, на регистарска влошка 020297577-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД со ЗТД на ТП за трговија на мало со месо и производи од месо СЕДЛАРЕВО Џафер Дурак Исмани Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 47.

Основач: Џафер Исмани од Скопје, ул. Прохор Пчински" бр. 47.

Дејност на ТП: 52.22 - трговија на мало со месо и производи од месо, 52.23 - трговија на мало со риби, чушпари и мекотелци.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица ТП одговара со целокупниот свој личен имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот трговски промет: Џафер Исмани - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 129/99. (7256)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15543/99 од 13.09.2000, на регистарска влошка 020333617-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет и услуги БОЕЛ Боро ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Карпошево востание" бр. 10/2-4.

Основач на друштвото е Боро Трпковски од Скопје, ул. "Карпошево востание" бр. 10/2-4 и основачки влог од 5.100,00 Дем.

Дејности во внатрешен промет: 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.33, 15.98/2, 55.21/1, 55.11, 55.12, 45.45, 45.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 52.61, 52.62, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.38, 51.39, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.57, 51.25, 51.35, 51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.64, 51.66, 50.30/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 63.40, 74.12, 72.30, 74.13, 70.31, 70.32, 70.20, 71.32, 74.84, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 93.02, 93.01, 70.31, 92.34, 65.12/3, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.20/2, 74.40, 74.20/5, 74.14, 71.33, 71.34, 74.83, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Боро Трпковски - со неограничени овластувања управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15543/99. (7258)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17301/99 од 6.03.2001, на регистарска влошка 020379437-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, промет и услуги ТЕХ-НОУНИТ Горѓи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 159, Скопје.

Претворање на претпријатие во ДООЕЛ согласно ЗТД.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.53, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.24, 22.14, 22.31, 22.32, 22.33, 24.65, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.20, 70.31, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.34.

Надворешнотрговски дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, застапување, консигнација, слободни царински продавници, малограничен промет со сите соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет одговара со сите свои средства.

Горѓи Цинциевски се именува за управител со неограничени овластувања, кој е лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17301/99. (7259)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12468/98 од 11.07.2000, на регистарска влошка 02032475?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за промет и услуги ФИРСТ + КО Петар Јовановски и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/5-9, Скопје.

Дејности: 28.51, 29.12, 29.56, 45.25, 45.44, 45.45, 51.54, 51.55, 51.56, 51.65, 51.70, 52.46, 73.10/2, 74.20/3, 74.30, 74.84, дејности во надворешниот трговски промет: 51.55, 51.56, 51.70.

Во правниот промет со трети лица друштвото за промет и услуги ФИРСТ + КО Петар Јовановски и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/5-9, Скопје настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот промет го застапува Петар Јовановски - управител без ограничувања.

Друштвото во надворешниот промет го застапува Петар Јовановски - управител без ограничувања.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Со повлекување на своите влогови од Друштвото на 14.10.1994 истапуваат: "ЕМЗ ВИНЕТА" - Ниш и Едика Јовановска.

Герман Цветковски и Добре Нешовски не извршија вложувања согласно ЗТД и не пристапија кон Договорот за друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12468/98. (7267)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13360/99 од 5.05.2000, на регистарска влошка 02031946?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги БИГОР Горан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 23/1-7.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Горан Димковски - управител без ограничување.

Единствен содружник е Горан Димковски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13360/99. (7268)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16185/99 од 15.09.2000, на регистарска влошка 02033427?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето со ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги МЕРКУРИУС Дени ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Мице Козар" бр. 16, Скопје.

Содружник на трговското друштво е лицето: Дени Тасевски од Скопје со стан на ул. "Мице Козар" бр. 16.

Дејностите што трговското друштво ќе ги обавува се: 15.13, 15.21, 15.61, 15.81, 15.85, 17.40/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.22, 21.23, 21.25, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 31.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, меѓународен транспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет и малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. За обврските сторени од страна на друштвото содружникот не одговара.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет ќе го застапува и преставува управител на истото - Дени Тасевски од Скопје и тоа без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16185/99. (7270)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10188/99 од 14.02.2000, на регистарска влошка 02024839?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Трговското друштво за производство, промет и услуги ЈУМ-БРУК Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, "И. Г. Ковачиќ" бб.

Дејности: 25.11, 25.12, 25.13, 29.12, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на странска стока од консигнациони склади, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јумбруков Живко - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10188/99. (7272)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14992/99 од 25.09.2000, на регистарска влошка 020341787-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги ИЛКОМПАНИ Љубе и др. ДОО Скопје, ул. Аугуст Цесарец" бр. 1-1/5.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 05.02, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 22.12, 22.13, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 70.32, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84.

Работи во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми, консигнациона продажба на странска стока, посредување во надворешнотрговски промет, малограничен промет.

Содружници во друштвото се: Љубе Илијевски, Цвета Илијевска, Јасмина Илијевска и Виолета Илијевска сите од Скопје.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Љубе Илијевски - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14992/99. (7273)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16080/99 од 21.02.2001, на регистарска влошка 020387697-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за производство, промет и услуги КО-ДРА КОМЕРЦ Драги ДООЕЛ увоз-извоз, бул. "Партизански одреди" 29, ТДЦ Буњаковец локал бр. 6 сутерен, Скопје.

Основач на друштвото е лицето Драги Ковачески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 48/1-9.

Се врши промена на седиштето, па наместо досегашната адреса на бул. "АВНОЈ" бр. 48/1-29, истата ќе биде на бул. "Партизански одреди" 29 ТДЦ Буњаковец локал б сутерен, Скопје.

Дејности што ќе ги врши друштвото: 01.23, 01.24, 01.22/1, 15.86, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.41, 21.21, 21.23, 22.24, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 26.21, 26.40, 29.41, 45.32, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.28, 52.34, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.21, 70.31, 71.10, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-

води, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт и продажба на стоки од консигнациони складови.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драги Ковачески, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16080/99. (7274)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17073/99 од 26.02.2001, на регистарска влошка 020378667-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво РЕ-МА Малва Аншталт и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "507" бр. 10.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 52.43, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет, друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото е Мартиновски Трпе, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17073/99. (7275)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10323/99 од 21.11.2000, на регистарска влошка 020356897-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги ЕЛ ВЕС Калина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 5/1-6.

Основач: Куковска Калина од Скопје.

Основано со Изјава за основање бр. 01-01 од 26.06.99.

Дејности: 17.14, 17.21, 17.22, 17.40, 17.54, 17.60, 17.71, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 60.23, 60.24, 63.40, 67.13, 74.12, 74.84.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Куковска Калина - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10323/99. (7276)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11652/99 од 21.12.2000, на регистарска влошка 020361137-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие на Друштвото за производство, трговија и услуги со менаџерица БЕРКАН КОМПАНИ Бајрамали ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар ул. "Гоце Делчев" бр. 45, Гостивар.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.70, 51.46, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 65.12/2, 65.12/3, 63.30, 63.40, 74.84, 65.12/1.

Ибраими Бајрамали - управител, без ограничување.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11652/99. (7277)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8828/99 од 3.07.2000, на регистарска влошка 020322207-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија на големо и мало БИРО МАТЕРИЈАЛ ПЛУС Сашо и Зоран ДОО увоз-извоз Скопје.

Со седиште на ул. "Раде Јовчевски Корчагин" бр. 31.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 35.12, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски физички и правни лица, долгорочна производствена кооперација, консигнациона продажба, реекспорт, шпедиторски услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Веселиновски Сашо управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8828/99. (7279)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11068/99 од 21.12.2000, на регистарска влошка 020361957-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за промет и услуги КИМ - 2000 Магдалена ДООЕЛ Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 49.

Промена на фирмата: Наместо производно трговско претпријатие МЕГИ - ПРОМ извоз-увоз ЦО Скопје се запишува: Трговско друштво за промет и услуги КИМ - 2000 Магдалена ДООЕЛ Скопје.

Седиштето на друштвото се променува од ул. "Димитрија Чуповски" бр. 70-2/14. Новото седиште на друштвото е на ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 49, Скопје.

Дејности според националната класификација: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 74.12, 74.84, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комплет од регистрираната дејност, посредување во надворешна трговија, застапување на странски фирми, продажба на стоки на консигнација, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво настапува во свое име и за своја сметка. Целосна одговорност во висина на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Христова Магдалена - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11068/99. (7283)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15807/99 од 7.03.2001, на регистарска влошка 020382397-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЉИД Аднан ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово, ул. "Мурат Бафтијари" бр. 114.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.23, 15.85, 15.11, 20.40, 36.12, 36.14, 20.30, 20.10/2, 45.25, 45.11, 45.12, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50, 18.21, 18.22, 18.24, 17.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи во странство, инженеринг.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е: Бислими Аднан - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15807/99. (7285)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16758/99 од 8.03.2001, на регистарска влошка 020384417-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги ИВА КОМЕРЦ Славко ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "50 Дивизија" бр. 20 - Скопје.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.24, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешнотрговски промет, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, туристички работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сиот свој имот.

Единствен содружник Чукиќ Славко од Скопје.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Чукуќ Славко, управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16758/99. (7286)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2966/99 од 3.04.2000, на регистарска влошка 020266907-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИКТОР КОМПАНИ 88, Зоран и Борјанка, ДО увоз-извоз с. Горно Коњаре, Куманово.

Основачи: Јаневски Зоран и Јаневска Борјанка с. Горно Коњаре, Куманово.

Дејности: 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/3, 50.50, 51.16, 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45,

51.47, 51.53, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 74.40, 74.84, 93.05.

Работи во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговски промет: Јаневски Зоран управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2966/99. (7288)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16272/99 од 11.05.2000, на регистарска влошка 020337797-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги МАРТА ТРЕЈД Љубен и др. ДОО увоз-извоз, Скопје ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 28.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги МАРТА ТРЕЈД Љубен и др. ДОО увоз-извоз, Скопје. Седиште: ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 28.

Содружници во друштвото се: Марија Петрушевска, од Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 28, Наталија Ангеловска, од Скопје, ул. "Георги Скрижевски" бр. 18 и Љубен Петрушевски, од Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 28.

Дејности во внатрешниот трговски промет: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 13.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.30, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.20, 35.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 40.10, 40.10/1, 40.10/2, 40.10/3, 40.10/4, 40.10/5, 40.20, 40.30, 41.00, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4,

50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 64.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 75.13, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, реекспорт, консигнација, застапување на странски фирми, посредување во надворешнотрговскиот промет, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, консалтинг услуги, финансиски инженеринг, шпедиција, граничен промет со други земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Работите во внатрешниот и надворешниот промет со друштвото ќе ги врши управителот, а за управител се именува лицето Љубен Петрушевски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16272/99. (7289)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13122/99 од 1.12.2000, на регистарска влошка 020359327-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД и основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги КАГО-КОМЕРЦ Лилјана ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Никола Малешевски" бр. 24/2-17, Скопје.

Друштвото е основано со Изјава за основање од 09.07.1999 година, а основач е Лилјана Донева, Скопје ул. "Никола Малешевски" бр. 24/2-17, Скопје.

Дејности: 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.20, 71.10, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Лилјана Донева, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13122/99. (7291)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11622/99 од 23.05.2000, на регистарска влошка 020291087-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и мало АЛАТНИЦА МИЛОШЕВСКИ, Славе и друг ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Перо Након" бр. 83.

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.46, 52.47, 50.10, 50.30/1, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Содружници: Милошевски Славе, Милошевски Владимир, Милошевски Дарко и Трпкова Ружица сите од Скопје.

Управител Милошевска Билјана, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11662/99. (7293)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 637/99 од 28.02.2000, на регистарска влошка 020250297-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и мало СТАРЛАИТ, Владимир ДООЕЛ извоз-извоз Скопје, ул. "Пресека" бр. 37.

Дејности на Друштвото: 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.46, 52.50, 55.30/2, 74.40, 74.33, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот имот на Друштвото.

Управител на Друштвото е Ничевски Владимир од Скопје, со стан на ул. "Пресека" бр. 37.

Управителот го застапува и претставува Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 637/99. (7296)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9804/99 од 18.09.2000, на регистарска влошка 020335057-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги СТОФИЛ-КОМЕРЦ Драгољуб ДООЕЛ извоз-извоз Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 1046.

Основач-содружник: Драгољуб Чаковски од Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 1046 со договор за основање-усогласување од 21.06.1999 година.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 17.16, 17.30, 17.51, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.63, 26.64, 28.11, 28.12, 28.72, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување, застапување, консигнација.

За управител се именува лицето Драгољуб Чаковски од Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 1046.

Управителот ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет, со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9804/99. (7297)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I.Ст.бр. 171/01 од 23.05.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Колонијал ТП "ДИМЕ" Елеонора, Димче Тарапанови Скопје, ул. "Горче Петров" бб, и жиро сметка бр. 40120-601-402038, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Колонијал ТП "ДИМЕ" Елеонора, Димче Тарапанови Скопје, ул. "Горче Петров" бб, и жиро сметка бр. 40120-601-402038, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14625)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 116/01 од 24.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало, проектирање, угостителство и услуги "ИРНА" Томе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Вера Јоциќ" бр. 22-А, локал 8, со жиро сметка бр. 40100-601-179343 и регистарска влошка бр. 020012879-8-09-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво "ИРНА" Томе ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14540)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 131/01 од 07.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "МЕДИТ ТРАНС" извоз Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. "Бојмија" бр. 8/49, со жиро сметка бр. 40100-601-391584 и регистарска влошка бр. 1-62162-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "МЕДИА - ТРАНС" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14649)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 6/01 од 05.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "ДЕЈА - М" извоз-извоз ЦО Скопје, со седиште на ул. "Коста Новакоски" бр. 18/3-2, со жиро сметка бр. 40100-601-219941 и регистарска влошка бр. 1-39155-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "ДЕЈА - М" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14626)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 19/01 од 12.03.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ПППУ "ЛИКОМ" Скопје, со седиште на ул."Петар Дељан" бр. 5/1-30, со жиро сметка бр. 40100-601-239009 и регистарска влошка 1-42621-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПППУ "ЛИКОМ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14565)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 147/01 од 29.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие "ДАРК СТАР" ДОО експорт-импорт, со седиште на ул."Душко Поповиќ" бр. 15, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-336118 и регистарска влошка 1-61102-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТУП "ДАРК СТАР" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14675)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 35/01 од 01.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ДЕГА" Скопје, со седиште на ул."Атанас Митрев" бр. 17, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-603-19116 и регистарска влошка 1-47179-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ППУ "ДЕГА" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14674)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 98/01 од 08.06.2001 година над ПП "МАРИАЛ-ДС" од Битола, ул."Стив Наумов" бр. 8-а, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-57301 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14735)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 30/01 од 29.05.2001 година отвори стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги "ИНФО ТРЕЈД" увоз-извоз Соња Крстеска ДООЕЛ Кичево, со жиро сметка бр. 40320-601-94505 при ЗПП експозитура Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над должникот Друштво за промет и услуги "ИНФО ТРЕЈД" Кичево поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (14736)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 31/01 од 31.05.2001 година отвори стечајна постапка над должникот Друштво за трговија Вебија Хасаноски "ПАШИНО ПРОМ" увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со жиро сметка бр. 40320-601-40532 при ЗПП експозитура Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над должникот Друштво за трговија "ПАШИНО ПРОМ" ДООЕЛ Кичево поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (14737)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст.бр. 25/01 од 06.06.2001 година над Производно, трговско и услужно претпријатие "РО - КО" ДОО експорт-импорт Тетово, ул."114" бр. 3/13, со жиро сметка бр. 41500-601-56421 и регистарска влошка 1-46175-0-0-0 се отвора стечајна постапка над должникот и истата не се спроведува па отворената стечајна постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие "РО - КО" ДОО експорт-импорт Тетово, ул."114" бр. 3/13, со жиро сметка бр. 41500-601-56421 и регистарска влошка 1-46175-0-0-0, се заклучува.

Да се објави во "Службен весник на РМ" и огласната табла на судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој се води кај надлежниот суд.

Од Основниот суд во Тетово. (14740)

ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 89/2001 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЈОШЕ" ЦО експорт-импорт од Богданци, ул."Бранд Петрушев" бр. 5, Богданци со жиро сметка бр. 41610-601-27471.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито, ул."Петар Манџуков" бр. 23 б од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14539)

ЛИКВИДАЦИИ II

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег.бр. 1543/01 од 01.06.2001 година, на регистарска влошка бр. 02020272?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на:

Друштвото за производство, трговија и услуги "ЛАГУНА - 2" Гуна ДООЕЛ увоз-извоз Валаново, ул."Страшо Пинџур" бр. 13.

Име и презиме на ликвидаторот: Мара Маркова.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14710)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег.бр. 1287/01 од 28.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02009852?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на:

Друштвото за трговија "ВИКТОРИЈА" Раде ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Цветан Димов" бр. 147.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14711)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег.бр. 1218/01 од 22.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02004661?-3-01-000 го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор:

Друштвото за промет и услуги "АЛМЕКС" Медо и други ДОО Скопје, ул."Петко Јанчевски" бр. 49 а.

Се запишува Медо Балиќ - ликвидатор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14713)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег.бр. 1450/01 од 24.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02009627?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и престанок со работа во ДООЕЛ:

Друштвото за трговија, маркетинг и услуги "7 ЈУ-ЛИ" Тони ДООЕЛ увоз-извоз Велес, ул. "Љубљанска" бр. 3.

Именување на ликвидатор: Звонимир Јованов.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14715)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег.бр. 3054/01 од 23.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02033884?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и престанок со работа:

Друштвото за производство, трговија и услуги "КИКО КОМПАНИ" извоз-увоз Бистра ДООЕЛ Велес, ул. "Грозде Кочова" бр. 4.

Запишување на ликвидатор Звонимир Јованов и престанок со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги "КИКО КОМПАНИ" извоз-увоз Бистра ДООЕЛ Велес, ул. "Грозде Кочова" бр. 4.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14716)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег.бр. 818/01 од 17.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 020011370?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидација на ДООЕЛ:

Друштвото за трговија и контрола "ИНКОМ" Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 31.

Престанок со работа на Друштво за трговија и контрола "ИНКОМ" Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 31 и запишување на ликвидатор - Сузана Вељановска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14717)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег.бр. 1406/01 од 22.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02012493?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на:

Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "БАГ" Тимче Лазаров ДООЕЛ Скопје, ул. "Пекљане 1" бр. 3.

Именување на ликвидатор: Еленкова Станка од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14717)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег.бр. 793/01 од 11.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02034635?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на:

Трговското друштво за производство, промет и услуги "ПАСКАЛ" Тони ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 23-6/4, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14720)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег.бр. 1228/01 од 29.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02017793?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на:

Друштвото за производство, трговија и услуги "ИЛКА" Кристина ДООЕЛ Скопје, ул. "Варшавска" бр. 1.

Именување на ликвидатор: Попјорданов Љупчо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14717)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Сопственикот Дрндаров Љубе од с.Радишани, Скопје, својата недвижност неплодно земјиште во површина од 305 м², во м.в. "Падина", на КП бр. 2450 КО Радишани, според ПЛ бр. 2598, го продава за 100,00 денари за 1 м².

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувоски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (13575)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: катастарска култура нива, класа 5, на КП бр. 2398, во м.в. "Крушка", во вкупна површина од 4660 м², и пасиште класа 2, на КП бр. 2399, во м.в. "Крушка", во вкупна површина од 5700 м², заведено во ИЛ бр. 238, за КО П. Рувци, сопственост на Дамческа Ангела Ката од с.Обршани, Прилеп, Дамчески Милан Благоја од с.Обршани, Прилеп, Дамчески Милан Цане, ул. "Загребачка" бр. 37, Скопје и Дамческа Трајан Вељана, ул. "Маршал Тито" бр. 87 А, Прилеп, за цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓоски" бб. (13946)

Се продава недвижен имот нива построена на КП бр. 1954, план 009, скица 049, во м.в. "Тополка" култура нива класа 2, во површина од 5075 м², евидентирана во ИЛ бр. 1698 за КО Варош сопственост на: 1/8 идеален дел на Спиркоска Крстева Блага од Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 38, 1/8 идеален дел на Петреска Крстева Верка од Прилеп, ул. "Димо Наредникот" бр. 75, 1/8 идеален дел на Јованоска Крстева Анастасија од Прилеп, ул. "Кире Гаврилоски" бр. 20 и 1/8 идеален дел на Апостолска Крстева Љубица од Прилеп, ул. "Маршал Тито" бр. 114.

Купопродажната цена на наведениот имот изнесува 30,00 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14, Прилеп. (14017)

Се продава недвижност: КП бр. 741 на м.в. "Ушици" лозје класа 4, во површина од 1039 м², и КП бр. 765 на м.в. "Ушици" лозје класа 4, во површина од 1028 м², или вкупно 2067 м², подробно опишани во ПЛ бр. 96 за КО Раштани сопственост на Лазаревска Весна од Велес, за вкупна купопродажна цена од 34.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сосопственици, заеднички сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, Битола. (14018)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште построено на КП бр. 1464/4, м.в. "Боринарец", култура нива, класа 4, со површина од 705 м², за КО Радишани, сопственост на Дејановиќ Миливоје, за цена од 240,00 денари за 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (13937)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 87, план 3, скица 4, м.в. "Лагој", класа 3 нива, со површина од 1800 м², во КО Чајле, сопственост на Илијески Косто, Питарница, 1/7, Гостивар, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноси" бб, Гостивар. (14124)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 528/5, план 5, во КО Орман, м.в. "Црнице", нива 3 класа, со површина од 1668 м², сопственост на Мутовиќ Душан и Мутовиќ Даница, според ПЛ бр. 68 на КО Орман, за цена од 310,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (14184)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 530/2, план 5, на м.в. "Црнице", нива 3 класа, со вкупна површина од 8305 м², во КО Орман, сопственост на Мутовиќ Даница, Мутовиќ Душан и Коста Стојановски од Скопје, според ПЛ бр. 761 за КО Орман, за цена од 310,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (14183)

Се продава земјоделско земјиште нива во КО Сирково, м.в. "Буњиште", КП бр. 3489, со вкупна површина од 5278 м², сопственост на Трајкова Риза од Неготино, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (14272)

Сопственикот Панче Стојановски од Скопје, ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 21-1/4, ја понудува за продажба следнава недвижност - земјоделско земјиште и тоа нива 6 класа со површина од 1086 м², на КП бр. 707 КО Матка за цена од 80,00 денари по 1 м². Начин на плаќање во готово на денот на склучување на договорот.

Ги повикувам сите лица со првенствено право на купување доколку се заинтересирани за купување во рок од 30 дена да достават известување за прифаќање на понудата за купување кај нотарот Никола Стоименовиќ, ул. "Анкарска" бр. 33, Скопје.

По истекот на наведениот рок го губат првенственото право. (13939)

Сопствениците Менка Маринковиќ од Скопје, и Стојан Маринковиќ од Скопје, ја понудуваат за продажба следнава недвижност - земјоделско земјиште и тоа нива 6 класа со површина од 531 м², на КП бр. 747/21 КО Волково за цена од 260,00 денари по 1 м². Начин на плаќање во готово на денот на склучување на договорот.

Ги повикувам сите лица со првенствено право на купување доколку се заинтересирани за купување во рок од 30 дена да достават известување за прифаќање на понудата за купување кај нотарот Никола Стоименовиќ, ул. "Анкарска" бр. 33, Скопје.

По истекот на наведениот рок го губат првенственото право. (14187)

Се врши продажба на земјоделско земјиште нива построена на КП бр. 425/4, план 4, скица 5, м.в. "Горна Дрма" КО Мралино, класа 3, површина од 400 м², сопственост на Атанасовски Миле од с.Идризово, ул. "951" бр. 123, по цена од 12 дем. по м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување во оглас на "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Милена Караталова, бул. "Јане Сандански" бр. 70, Скопје. (14308)

Се продава недвижен имот нива од 4 класа, со површина од 648 м², што се наоѓа на КП бр. 1109 план 5, скица 6, на м.в. "Мироец", КО Горно Соње, сопственост на Богдановски Ангеле Трајче од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (14421)

Се продава недвижен имот 1/40 идеален дел од нива од 4 класа, со површина од 2328 м², што се наоѓа на КП бр. 1108 план 5, скица 6, на м.в. "Мироец", КО Горно Соње, сопственост на Илиевски Благоја од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (14420)

Се продава недвижен имот нива од 4 класа, со површина од 3453 м², што се наоѓа на КП бр. 1110 план 5, скица 6, на м.в. "Мироец", КО Горно Соње, сопственост на Алексовски Трпе Борис и Николовски Трпе Ванчо од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (14419)

Се продава недвижен имот нива со површина од 475 м², што се наоѓа на КП бр. 85/14 план 2, скица 4, на м.в. "Забел", КО Орешани, сопственост на Киров Коста Атанас од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (14316)

Сопственикот Ферати Амет од с.Студеничани, Скопје, својата недвижност нива 5 класа, во површина од 4437 м², во м.в."Крнјево", на КП бр. 2272 КО Студеничани, според ПЛ бр. 684, го продава за 200,00 денари за 1 м².

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (14409)

Се продава земјоделско земјиште нива која лежи на КП бр. 347/3, план 2, скица 5, м.в. "Лопушан", класа 5, КО Д.Соње, во вкупна површина од 436 м², сопственост на Кирил Терзиев ул."Маџари" бр. 26-а, Скопје, за купопродажна цена во износ од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (14357)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1973/1 во м.в."Падарница" нива класа 2, во површина од 3150м², во КО Варош по ИЛ бр. 605.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на излегување во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за понудите, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставуваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул."Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп. (14389)

Се продава земјоделско земјиште идеален дел во површина од 80 м², од нива во м.в. "Костени" со вкупна површина од 3442 м², лоцирана на КП бр. 737 за КО Косел, сопственост на Маркоска Елица и Маркоски Наум од с.Косел, идеален дел во површина од 170 м², од нива во м.в. "Костени" со вкупна површина од 660 м², лоцирана на КП бр. 961 за КО Косел, сопственост на Најдески Наум и Танас од с.Косел, како и нива во м.в. "Костени" со вкупна површина од 1522 м², лоцирана на КП бр. 948/2 за КО Косел, сопственост на Милеска Велика од с.Косел.

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Просветители" - 8 (мезанин). (14469)

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на КП бр. 1164 дел 2 на м.в. "Долна Бела Нива" класа 4, во површина од 1051 м², заведена во ИЛ бр. 120 за КО Златари, сопственост на продавачот Блатковска Коте Цвета од Ресен, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (14470)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1007 на м.в. "Галец" класа 4, во површина од 2645 м², заведена во ПЛ бр. 133 за КО Болно, сопственост на продавачот Богоевски Владе Драгија од Ресен, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на

објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (14698)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 2120 на м.в. "Езеранско" класа 4, во површина од 2608 м², заведена во ПЛ бр. 536 за КО Царев Двор, сопственост на продавачот Темелковска Николинка од с.Долна Бела Црква - Ресен, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (14700)

Се продава една идеална третина од земјоделско земјиште катастарска култура нива, класа 4, на КП бр. 2968/1, во м.в. "Гладно Поле", во вкупна површина од 2958 м², заведено во ПЛ бр. 207, за КО Присад, сопственост на Гешоски Боризов Кирил од Прилеп, ул. "Маршал Тито" бр. 68, за цена од 195.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (14471)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Јуханаев Георѓи им нуди на продажба 5/12 идеален дел од нива 1 класа, м.в. "Песок", од вкупно 814 м², устроена на КП бр. 1141/12, план 5, скица 11, упишано во ПЛ бр. 2633 за КО Радишани, под следните услови:

Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 101.750,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (14558)

Се продава земјоделско земјиште во КО Дреново, КП бр. 1869, план 006, скица 012, м.в. "Вчкова Воденица", катастарска култура - градина, класа 1, со вкупна површина од 2878 м², сопственост на Здравков Страшо од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 623 издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заеднички сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (14507)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 2/3 идеален дел од КП бр. 8/15-2 овошна градина од 5 класа и двор на м.в. "Село" во површина под овошна градина од 500 м², и под двор од 300 м², заведена во ПЛ бр. 289 за КО Лаковица, сопственост на Селими Селим Мифтар и Селими Селим Сами двајцата од с.Лаковица, за купопродажна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (14508)

Се продава земјоделско земјиште - нива на парцела бр. 11, план 229, во м.в. "Трнка", класа 8, во површина од 3000 м², и - нива на парцела бр. 11, план 236, во м.в. "Трнка", класа 8, во површина од 2000 м², и двете евидентирани во ПЛ бр. 192, во КО Мрежичко, сопственост на Николовска Д.Борјанка од Кавадарци, ул. "Киро Каракулев" бр. 2 б, за вкупна купопродажна цена од 500 ДЕМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (14525)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 767/1, план 1, скица 3, во м.в. "Јаруга" култура нива, класа 6, со површина од 516 м², запишано во ПЛ бр. 148 за КО Матка, сопственост на Зарезанкова Трајанка, за цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (14560)

Се продава недвижен имот - две ниви во вкупна површина од 514 м², и тоа: нива класа 7, која се наоѓа во м.в. "Рупи" на КО Матка, која лежи на КП бр. 747/1, план 2, во површина од 356 м², и нива класа 6, која се наоѓа во м.в. "Рупи" на КО Матка, која лежи на КП бр. 747/1, план 2 во површина од 158 м², вкупно 514 м², сопственост на Ристеска Маја, за вкупна цена од 258.400,00 денари.

Недвижниот имот е евидентиран во ПЛ бр. 384 за КО Матка.

Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Елизабета Станоевиќ-Гокиќ, ул. "Партизански Одреди" бр. 101, општина Карпош - Скопје. (14268)

Се огласува продажба на КП бр. 735 во сопственост на Трајковски Слободан Димитар и Трајковски Слободан Васко во КО Орешани со вкупна површина од 2506 м², и цена од 6 ДЕМ за 1 м².

Во случај на заинтересираност за користење на предимственото право за откуп од непосредните соседи, истите да се јават на сопствениците на тел. 17 77 42 и 17 81 40 во рок од 30 календарски дена по објавување на огласот. Сопственик Миланоски Драги. (14426)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Чеканче за жигосување бр. 312 под назив: "ЈП "Македонски шуми"- Подружница Ш.С."Лопушник", Кичево". (14588)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 10821/95, на име Ибрахимовиќ Самел, с. Горно Оризари, Велес. (12963)

Пасош бр. 494366/95, издаден од УВР - Куманово на име Јонуз Исаку, ул. "Доне Божинов" бр. 62, Куманово. (14577)

Пасош бр. 583932 на име Изаири Кемал, Тетово. (14577)

Пасош бр. 1175290 на име Сулајманоски Бајрам, с. Лабуништа, Струга. (14578)

Пасош бр. 0973535, издаден од УВР-Скопје на име Елена Стојановска, ул. "М.П.Јорданов" бр. 42/18, Скопје. (14578)

Пасош бр. 897599/96, издаден од УВР - Скопје на име Дичевски Цветко, ул. "К.Крстевски" бр. 4 а, Скопје. (14613)

Пасош бр. 825971/96, издаден од УВР - Тетово на име Кенан Абази, с. Копаница, Тетово. (14618)

Пасош бр. 0142115 на име Кокалов Давид, ул. "Страшо Пинџур" бр. 6, Гевгелија. (14640)

Пасош бр. 63662/93, издаден од УВР - Тетово на име Ресмије Исејни, с. Требош, Тетово. (14646)

Пасош бр. 1043167, издаден од УВР - Скопје на име Камил Османовиќ, с. Д. Коњари, Скопје. (14648)

Пасош бр. 1203462, издаден од УВР - Штип на име Коцев Марјан, ул. "Енгелсова" бр. 11/2, Штип. (14654)

Пасош бр. 625448, издаден од УВР - Скопје на име Османовиќ Сабрија, с. Д. Коњари, Скопје. (14669)

Пасош бр. 1398649, издаден од УВР - Скопје на име Трајче Донев, ул. "Јаневска" бр. 4, Скопје. (14506)

Пасош бр. 12209547 на име Стрезоска Христина, ул. "Ц. Коњарец" бр. 55, Прилеп. (14523)

Огласот за пасош бр. 1206234/99 објавен во "Службен весник на РМ" бр. 34/99, на име Куртовиќ Џенета ул. "Ц. Димов" бр. 100, Скопје, се сторнира. (14536)

Огласот за пасош бр. 0995857 објавен во "Службен весник на РМ" бр. 43/01 на име Рангелова Сунчица, ул. "Б. Менков" бр. 4/3-13, Скопје, се сторнира. (14542)

Пасош бр. 1123001/98, издаден од УВР - Скопје на име Никола Трајковски, ул. "Б.Паровиќ" бр. 66/2-10, Скопје. (14642)

Пасош бр. 0746906, издаден од УВР - Скопје на име Огненовски Мартин, ул. "Лондонска" бр. 2/1-19, Скопје. (14644)

Пасош бр. 88684/93, издаден од УВР - Тетово на име Тони Поповски, ул. "Т. Циповски" бр. 60, Тетово. (14567)

Пасош бр. 1383556/00, издаден од УВР- Тетово на име Поповска Лена, ул. "Т.Циповски" бр. 60, Тетово. (14568)

Пасош бр. 1044360 на име Сала Дешира, Дебар. (14576)

Пасош бр. 1155069, издаден од УВР-Тетово на име Редеп Бакија, с. Д. Лешница, Тетово. (14642)

Пасош бр. 1031805, издаден од УВР-Скопје на име Гурсел Муса, ул. "Сава Михајлов" бр. 76, Скопје. (14644)

Пасош бр. 1221468, издаден од УВР - Штип на име Стојанов Томислав, ул. "Борка Талески" бр. 47, Штип. (14644)

Пасош бр. 0651224 на име Петровски Гоце, ул. "Едвард Кардел" бр. 7/61, Битола. (14755)

Пасош бр. 0651223 на име Петровска Вера, ул. "Едвард Кардел" бр. 7/61, Битола. (14756)

Пасош бр. 0190468, издаден од УВР - Битола на име Рамадановски Бардул, ул. "21-ва" бр. 19, Битола. (14766)

Чекови од бр. 1408153 до 1408167, од тековна сметка бр. 9995667, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсов Благоја, Скопје. (14521)

Чекови од бр. 5031237 до 5031253, од тековна сметка бр. 2975052, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ичева Добрилка, Скопје. (14524)

Чекови бр. 649607, 649608, 649621 и 649624, од тековна сметка бр. 3530260, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Шекерова Слобода, Скопје. (14535)

Чекови од бр. 652893 до 652905, од тековна сметка бр. 7383582, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветковска Бранка, Скопје. (14535)

Чекови од бр. 1375772 до 1375775, од тековна сметка бр. 512073, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Карев Владимир, Скопје. (14547)

Работна книшка на име Николоска Марина, ул. "М. Тито" бр. 3-2/18, Прилеп. (14510)

Работна книшка на име Исајловски Славе, Тетово. (14573)

Работна книшка на име Маринчо Лазовски, Скопје. (14573)

Работна книшка на име Хајради Хасиќ, с. Љубин, Скопје. (14573)

Работна книшка на име Трајковски Невен, Скопје. (14573)

Воена книшка на име Божиновски Васко, ул. "Атинска" бр. 23/19, Скопје. (14557)

Свидетелство на име Нешкоски Сашо, Македонски Брод. (14512)

Свидетелство на име Рувческа Јованка, ул. "Јане Сандански", с. Самоков, Македонски Брод. (14515)

Свидетелство за 6 одделение на име Фазлија Букурија, Тетово. (14518)

Свидетелство на име Халили Крешник, Тетово. (14522)

Свидетелство на име Гаштеовски Панче, ул. "Димитар Влахов" бр. А3/22, Кочани. (14527)

Свидетелство за 7 одделение, издадено од ОУ "Никола Вапцаров" Скопје на име Дема Букурија, Скопје. (14515)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Крсте Мисирков" Скопје на име Филески Филип, Скопје. (14564)

Свидетелство за 5 одделение, издадено од ОУ "Крсте Петков Мисирков" Скопје на име Арсениевиќ Милена, Скопје. (14570)

Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопје на име Маринчо Лазовски, Скопје. (14575)

Легитимација на име Џелилоски Самедин, с. Житоше, Крушево. (14517)

Престанува со вршење на занаетчиска дејност Мирчевска Лидија - "Бајадера", Скопје. (14531)

Даночна картичка на име Роза Китаноска, Прилеп. (14580)

Чекови од тековна сметка бр. 80710 на име Котевски Киро, с. Сопотница, Демир Хисар. (14580)

Чекови од тековна сметка бр. 80710 на име Котевска Цана, с. Сапотница, Демир Хисар. (14581)

Чекови од бр. 5307013 до 5307023, од тековна сметка бр. 564807, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Муратовски Горан, Скопје. (14622)

Чекови од бр. 108924 до 108932, од тековна сметка бр. 10858-16, издадени од Македонска банка АД Скопје на име Биљана Ѓорѓиевска, Скопје. (14672)

Работна книшка бр. 13426 на име Тосевска Лилјана, с. Стрбово, Ресен. (14589)

Работна книшка на име Александар Трајчевски, ул. "М. Тито" бр. 16/3/18, Кочани. (14594)

Работна книшка на име Пане Песовски, ул. "Д. Г. Дидо" бр. 3, Винаца. (14597)

Работна книшка на име Јагутка Ѓорѓиева, ул. "Партизанска" бр. 24, Винаца. (14598)

Работна книшка на име Шарковски Александар, Скопје. (14603)

Работна книшка на име Митовска Веселка, ул. "Баг-лачка" бр. 18, Крива Паланка. (14607)

Работна книшка на име Апостоловски Зоран, Скопје. (14621)

Работна книшка на име Даница Бегоска, ул. "Г. Зеровски" бр. 56, Битола. (14621)

Работна книшка на име Слободанка Накевска, Скопје. (14624)

Работна книшка на име Рустеми Бесим, Тетово. (14638)

Работна книшка на име Шерифоски Ашим, с. Лабуништа, Струга. (14680)

Работна книшка на име Хани Илир, с. Велешта, Струга. (14681)

Работна книшка на име Никовска Благица, ул. "Солидарност" бр. 31, Штип. (14688)

Работна книшка на име Сашка Бошкова, Штип. (14689)

Свидетелство на име Весели Лулзим, Тетово. (14582)

Свидетелства за 5 и 6 одделение на име Сулејманов Туркан, с. Виничани, Велес. (14583)

Свидетелство за 8 одделение на име Александар Петровски, с. Мартолци, Кичево. (14584)

Свидетелства за 2-3 година на име Стојменов Зоран, с. Виничани, Велес. (14585)

Свидетелство за 8 одделение 92/93 на име Ончевски Горе Златко, с. Лисиче, Велес. (14586)

Свидетелство на име Андонова Јулијана, ул. "Боро Ловџија" бр. 50, Кочани. (14591)

Свидетелство на име Богданов Зоранчо, с. Облешево, Кочани. (14592)

Свидетелство за 4 одделение 90/91 на име Романов Кирил, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 32, Кочани. (14593)

Свидетелства за 5, 6, 7 одделение на име Горица Колевска, ул. "Лазар Андонов" бр. 37, Кочани. (14595)

Свидетелство на име Кире Митев, с. Г. Полог, Кочани. (14596)

Свидетелство за 8 одделение на име Митевски Војо, Делчево. (14599)

Свидетелство на име Александар Стефановиќ, Куманово. (14600)

Свидетелство на име Марина Димиќ, ул. "Никола Тесла" бр. 117/5, Куманово. (14601)

Свидетелство на име Петковски Игор, ул. "М. Пијаде" бр. 126, Куманово. (14602)

Свидетелство на име Стоевски Јосим, ул. "М. Пијаде" бр. 11/20, Крива Паланка. (14604)

Свидетелство на име Стојчевска Марјана, Крива Паланка. (14605)

Свидетелство на име Митковска Веселка, ул. "Беглачка" бр. 18, Крива Паланка. (14606)

Свидетелство за 8 одделение на име Ванчо Гоцков, с. Ракитец, Радовиш. (14610)

Свидетелство за 8 одделение на име Панева К. Јулијана, с. Лубница, Радовиш. (14611)

Свидетелство за 1-ва година на име Добринка Станкова, с. Подареш, Радовиш. (14612)

Свидетелство на име Димитрова Лепа, Штип. (14614)

Свидетелство на име Саздова Славица, Штип. (14615)

Свидетелство на име Малинов Сашо, Пробиштип. (14616)

Свидетелство на име Тодосиев Јовица, Пробиштип. (14617)

Свидетелство за нижо музичко образование на име Талеска Менче, ул. "Н. Карев" бр. 12, Пробиштип. 14619

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "А. Авдовиќ", с. Батинци-Скопје на име Мустафа Ајнур, Скопје. (14627)

Свидетелство на име Абдиу Ваљон, Тетово. (14628)

Свидетелство на име Џелал Јашарови, Тетово. (14629)

Свидетелство на име Дашмир Нухиу, Тетово. (14630)

Свидетелство за 5 одделение на име Зилбије Руштити, Тетово. (14632)

Свидетелство за 8 одделение на име Арифит Митат, Тетово. (14633)

Свидетелство на име Мехас Халити, Тетово. (14634)

Свидетелство на име Бујамин Неубиу, Тетово. (14635)

Свидетелство на име Линдита Меметали, Тетово. (14637)

Свидетелство на име Неџири Шурет, Тетово. (14639)

Свидетелство за 5 одделение на име Блерта Мустафи, Тетово. (14639)

Свидетелство за 8 одделение на име Демири Фати, с. Студеничани, Скопје. (14660)

Свидетелство за 8 одделение на име Трајков Петре Ангел, Велес. (14661)

Свидетелство на име Наумовска Тања, Ресен. (14662)

Свидетелство за 3 година на име Александар Илиев, ул. "Лазар Андонов" бр. 16, Кочани. (14663)

Свидетелство за 1 година на име Гаштеовски Панче, ул. "Димитар Влахов" бр. 13/22, Кочани. (14665)

Свидетелство на име Илиев Никола, ул. "Јане Сандански" бр. 16, Кочани. (14666)

Свидетелства за 1, 2, 3 година на име Димитрова Радица, ул. "Крсте Мисирков" бр. 45, Штип. (14667)

Свидетелство за 3 година на име Соколов Тони, ул. "Ударничка" бр. 15, Кочани. (14668)

Свидетелство на име Павловски Дарко, ул. "Ванчо Прке" бр. 63, Кочани. (14670)

Свидетелство на име Брзацки Димче, Пехчево. (14671)

Свидетелство на име Рабит Саити, с. Романовце, Куманово. (14673)

Свидетелство на име Даниел Антески, ул. "Н. Революција" бр. 82, Куманово. (14676)

Свидетелство на име Исни Рмадни, ул. "Цар Самоил" бр. 10, Куманово. (14677)

Свидетелство на име Даниел Пауновски, ул. "49", нас. Карпош, Куманово. (14678)

Свидетелство на име Муртези Фатмир, с. Опае, Куманово. (14679)

Свидетелство на име Златков Спасе, с. Јаргулица, Радовиш. (14683)

Свидетелство на име Демирова Омелја, Штип. (14684)

Свидетелство за 5 одделение на име Јовановска Даниела, Штип. (14685)

Свидетелство на име Ристова Марија, Штип. (14686)

Свидетелство на име Саше Ивановски, ул. "Ср. Фронт" бр. 24/19, Штип. (14687)

Свидетелство на име Михајлоска Маријанти, ул. "Никола Тесла" бр. 1/4, Гостивар. (14691)

Здравствена книшка на име Митев Тони, с. Плешеници, Пробиштип. (14690)

Престанува со вршење на дејност, на име То-По Абаз Дрпљанин, Скопје. (14641)

Лична карта бр. 237623 на име Селим Февзи, ул. "7-ми Ноември" бр. 96, Охрид. (14608)

Девизна штетна книшка бр. 7011 на име Симеон Гечев, ул. "Браќа Џунови" бр. 4, Кавадарци. (14587)

Даночна картичка бр. 4030998346470, издадена од Управа за приходи Скопје на име ТРД - Радио ват, Скопје. (14623)

Даночна картичка бр. 4030995171199, издадена од Управа за приходи Скопје на име Дики проект, Скопје. (14623)

Решение бр. 19-25/1-24 на име Ибраим Абдулазис, Тетово. (14631)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, 33 (став 1 алинеја 2 и 3), и 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на опрема, стоки, вршење услуги и материјални права на Министерството за образование и наука на Република Македонија, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1. ОПШТО ОДРЕДБИ

1. Нарачател: Министерство за образование и наука, ул. "Димитар Чуповски" бр. 9, Скопје.

2. Предмет на ограничениот повик бр. 4/2001 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите за набавка на ученички столчиња и клупи, катедри и столчиња за наставници за училиштата во Република Македонија.

Обем и количини се утврдени во тендерската документација.

3. Право на учество имаат сите физички и правни лица регистрирани за ваков вид на дејност, а чие седиште е во Република Македонија.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

4. Комисијата за јавни набавки на Министерството за образование и наука има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација и истите ќе бидат дополнително повикувани за доставување на понуди за набавка на ученички столчиња и клупи, катедри и столчиња за наставници за училиштата во Република Македонија.

5. Понудувачите своето учество на Ограничениот повик 4/2001 можат да го пријават за извршување на предметните набавки врз основа на оценката дали тие ја имаат следната.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

2. Економско финансиска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

3. Придружна документација:

- извод од регистрација на дејноста (оригинал или заверени фотокопии од нотар);

- уверение од надлежен основен суд дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење дејност;

- потврда од надлежен основен суд дека не е во стечај или во процес на ликвидација.

Горенаведената документација се доставува во запечатен коверт на кој на предната страна од ковертот на горниот лев агол да биде назначено "не отворај - опрема" како и бројот на Отворениот повик, а во средина на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Документациите што не се доставени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик, нема да бидат разгледувани.

Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Документацијата се доставува до Министерство за образование и наука, ул. Димитрие Чуповски" бр. 9, 1000 Скопје.

IV. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Краен рок за доставување на документацијата е 25.06.2001 година.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документациите што не се доставени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик, нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон (02) 223-599.

Комисија за јавни набавки
на опрема, стоки, вршење
услуги и материјални права

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3007/2

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Предмет на набавката се ортопедски помагала, кои се обезбедуваат на осигурените лица на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, според индикации утврдени во Правилникот за индикации за остварување на право на ортопедски и други помагала ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000).

3. Спецификацијата на проценетите количини на помагалата што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација.

Видот на материјалите од кои се изработуваат помагалата утврден е со Правилникот.

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент на Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност за изработка, односно набавка на ортопедски помагала.

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

8. Понудата е делива.

9. Испораката на помагалата што се предмет на набавката ќе се врши според потребите на осигурените лица, а врз основа на потврда за потреба од ортопедски и други помагала која ја заверува подрачната служба на Фондот каде што осигуреното лице е пријавено во здравственото осигурување.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот,
- спецификација со вид и количина на помагалата што се нудат,
- производител,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на испораки во претходниот период,

- опис на технички постројки на понудувачот (работни простории, машини за изработка и расположиви средства за транспорт на помагалата),

- број и квалификациона структура на стручни лица задолжени за изработка, односно набавка на помагалата што се нудат.

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста.

5. Доказ дека е носител на застапништво, ексклузивен или овластен дистрибутер од производителот со чии производи учествува.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Понудувачите се должни за помагалата што ги нудат да обезбедат:

- рок на употреба во согласност со правилникот,
- сертификат за квалитет.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 10.07.2001 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

Комисијата ќе ја цени придружната документација како битен предуслов за понатамошно разгледување и одлучување на финансискиот дел од понудата.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достават и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. 02-3007/2".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 10.07.2001 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 10.07.2001 година во 11,30 часот, во просториите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3008/2

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Предмет на набавката се очни помагала, слушни помагала и помагала за овозможување на гласен говор кои се обезбедуваат на осигурените лица на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, според индикации за остварување на право на ортопедски и други помагала ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000).

3. Спецификацијата на проценетите количини по видови на помагалата што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација.

Видот на материјалите од кои се изработуваат помагалата утврден е со Правилникот.

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент на Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност за изработка, односно набавка на помагалата што се предмет на набавка.

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

8. Понудата е делива.

9. Испораката на помагалата што се предмет на набавката ќе се врши според потребите на осигурените лица, а врз основа на потврда за потреба од помагала која ја заверува подрачната служба на Фондот каде што осигуреното лице е пријавено во здравственото осигурување.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот,
- спецификација со вид и количина на помагалата што се нудат,
- производител и потекло,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на испораки во претходниот период,
- опис на технички постројки на понудувачот (работни простории и уреди за изработка на помагалата),
- број и квалификациона структура на стручни лица задолжени за изработка, односно набавка на помагалата што се нудат.

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста.

5. Доказ дека е носител на застапништво, ексклузивен или овластен дистрибутер од производителот со чии производи учествува.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Понудувачите се должни за помагалата што ги нудат да обезбедат:

- рок на употреба во согласност со Правилникот,
- сертификат за продажба,
- сертификат за квалитет.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 11.07.2001 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.
- Комисијата ќе ја цени придружната документација како битен предуслов за понатамошно разгледување и одлучување на финансискиот дел од понудата.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достават и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. 02-3008/2".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 11.07.2001 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 11.07.2001 година во 11,30 часот, во просториите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.
3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар - Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17.
- 1.2. Предмет на објавата е прибирање понуди за изведување на градежно и градежно занатски работи за адаптација на простор за Ангиокардиограф во ОЕ Институт за срцеви заболувања.
- 1.3. Право на учество имаат сите домашни правни лица кои се регистрирани за вршење таков вид дејност.
- 1.4. Постапката се спроведува со отворен повик, во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.
- 1.5. Понудата не е делива.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација може да се подигне во архивата на ЈЗО Клинички центар - Скопје, по претходна уплата на износ од 1.000,00 денари на жиро сметка 40100-603-13565, даночен број 4030996238238, Македонска Банка - Скопје. Само тој што ќе подигне тендерска документација може да учествува, со своја понуда.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Понудата треба да содржи:
- Име, адреса, телефон на понудувачот;
 - Вкупна цена на понудата;
 - Начин на плаќање;
 - Рок на изведба;
 - Рок на важење на понудата;
 - Список на главни и слични изведби во претходен период;
 - Гарантен рок.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Како придружна документација да се приложи:
 - Документ за бонитет, издаден од носителот на платен промет, според член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и бр. 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар;
 - Уверение издадено од страна на надлежен суд дека против понудувачот не е изречена мерка безбедност - забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар;

- Потврда издадена од страна на надлежен суд дека против понудувачот не е поведена стечајна постапка, во оригинал или заверена копија од страна на нотар.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

- 5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.
- 5.2. Понудата се доставува во согласност со член 52 и 53 од Законот за јавни набавки.
- 5.3. Секој учесник може да учествува само со една понуда.
- 5.4. Понудите се доставуваат на адреса: ул. "Водњанска" бр. 17 - Скопје, преку пошта или во архивата на ЈЗО Клинички Центар - Скопје.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 6.1. Најповолен понудувач се избира врз основа на следните критериуми:

- Цена	50 бода;
- Рок на изведба	30 бода;
- Начин на плаќање	20 бода.

7. РОКОВИ

- 7.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 06.07.2001 година.
- 7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на 06.07.2001 година во 12,30 часот, во Управната зграда на ЈЗО Клинички центар - Скопје.
- 7.3. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои нема да бидат изработени според барањето на наarachателот, дадено во овој повик, нема да се разгледуваат.

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 8.1. Овластените претставници на понудувачот, кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно присуство на јавното отворање.
- 8.2. Информации на телефон 147 664 и 147-639.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 14 и 15 од Законот за јавни набавки (Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијат" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/2001 ЗА НАБАВКА НА ИНДУСТРИСКА СОЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 28/2001 е ЈП "Македонијат" - Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е:
 - индустриска сол за одржување на патишта во зимски услови:
- а) рефус 7084 Т,
- б) пакована во пластични вреќи од 50 кг 440 Т.
- 1.3. Техничките барања кои треба да ги задоволува индустриската сол за одржување на патишта во зимски услови се дадени во тендерската документација.
- 1.4. Рок за испорака на индустриската сол за одржување на патишта во зимски услови е sukcesивно од 15. 09 до 30. 10. 2001 година, по спецификација која е составен дел на тендерската документација.
- 1.5. Согласно член 17 од Законот за јавни набавки, набавката може да се подели на делови.
- 1.6. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на дирекцијата на ЈП "Македонијат" - Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 14-Скопје, секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

3.3. Понудата треба да биде изразена во единечна мерка "Т" (тон) испорачана сол на бараниот зимски пункт или една цена до сите пунктови (спецификација на потребите по пунктови што е составен дел на тендерската документација).

3.4. Единечната цена треба да биде дадена за 1 Т индустриска сол донесена на секој пункт поодделно или средна цена за сите пунктови.

Спрема дадената диспозиција и тоа за индустриска сол:

а) рефус,

б) пакована во пластични вреќи од 50 кг.

3.5. Понудената цена треба да ги опфаќа сите трошоци од набавка до испорака на индустриската сол во пунктовете на ЈП "Македонијапат"-Скопје.

Ваквата цена е фиксна и непроменлива.

Авансно плаќање не се прифаќа.

3.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.7. Понудувачот мора да достави атест за квалитетот на солта и мостра од 5 кг. индустриска сол која се носи на денот на отворањето на понудите.

3.8. Атестот за квалитетот на солта треба да биде издаден од овластена институција во Република Македонија, а по техничките барања кои се дадени во тендерската документација.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Со понудата треба да се достави банкова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки и тоа:

- сертификат или атест од надлежна институција за контрола на квалитет на производот, со кој се потврдува сообразност со дадените спецификации или стандарди за набавката.

4.4. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки и тоа:

- квалитет на производот 40 поени,
- цена 40 поени,
- начин на плаќање 20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 06. 07. 2001 година во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ ДО АКЦИОНЕРОТ НА Т. Ц. ЗИРААТ БАНКАСИ, ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на придружниот биланс на состојба на Т. Ц. Зираат Банкеси Подружница Скопје ("Банката") на 31 декември 2000 година, како и на поврзаните со него извештаи за билансот на успех и паричниот тек за годината тогаш завршена. Одговорноста за финансиските извештаи е на раководството на Банката. Наша одговорност е да искажеме мнение, базирано на извршената ревизија, за финансиските извештаи.

Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните стандарди на ревизија, објавени од Меѓународната федерација на сметководители. Овие стандарди изискуваат да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува испитување, врз основа на тестирање, на евиденциите што ги поткрепуваат износите и образложенијата во финансиските извештаи. Таа исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка за адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи. Ние сме убедени дека нашата ревизија обезбедува разумна основа за нашето мнение. Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Банката на 31 декември 2000 година, како и резултатот од работењето и паричниот тек за годината тогаш завршена, во согласност со македонските закони и Меѓународните сметководствени стандарди, објавени од Меѓународната федерација на сметководители, применливи во Република Македонија.

30 март 2001 година
Скопје

Овластен ревизор на РМ,
Гордана Никушевска, с.р.

КПМГ ДООЕЛ
Директор,
Ѓорѓи Чучук, с.р.

БИЛАНС НА УСПЕХ	
За годината завршена на 31 декември 2000 година	во илјади денари
Приходи од камата	136.537
Расходи од камата	(23.612)
Нето приходи од камата	112.925
Приходи од провизии и надомести	21.447
Расходи од провизии и надомести	(1.473)
Нето приходи од провизии и надомести	19.974
Нето приходи од курсни разлики	10.660
Останати приходи од дејноста	551
Некаматоносни приходи	31.185
Приходи од дејноста	144.110
Останати расходи од дејноста	(53.748)
Добивка од дејноста	90.362
Исправка на лоши и сомнителни побарувања	(1.884)
Добивка пред оданочување	88.478
Даноци и придонеси	-
Нето добивка за периодот	88.478

БИЛАНС НА СОСТОЈБА на 31 декември 2000 година	во илјади денари
Актива	
Парични средства	56.381
Задолжителна резерва кај Народна банка на Република Македонија	78
Благајнички записи	270.675
Пласмани во банки	1.361.149
Кредити и аванси дадени на клиенти	85.980
Побарувања за камата и останата актива	13.775
Нематеријални вложувања	6.038
Материјални вложувања	11.046
Вкупна актива	1.805.122
Пасива и фондови	
Депозити на банки	428.314
Депозити на други клиенти	605.295
Останати обврски	3.103
Обврски за камата	1.643
Посебна резерва за вонбилансни ставки	353
Вкупна пасива	1.038.708
Капитал и резерви	
Акционерски капитал	675.468
Ревалоризациона резерва	2.468
Акумулирана добивка	88.478
Вкупно ангажирани фондови	766.414
Вкупно пасива и фондови	1.805.122
Вонбилансни ставки	
Преземени и потенцијални обврски	
Гаранции	5.871
Акредитиви	11.776

СОДРЖИНА

	Страница
906. Указ бр. 25 од Претседателот на Република Македонија.....	3311
907. Указ бр. 26 од Претседателот на Република Македонија.....	3311
908. Решение за распишување на дополнителни избори.....	3311
909. Одлука за давање согласност на Статутот на Фондот за осигурување на депозити - Скопје.....	3311
910. Наредба за дополнување на Наредбата за определување на производи и услуги за кои претпријатијата и другите правни и физички лица што вршат дејност се должни да доставуваат известувања за цените.....	3311
911. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите за униформата, ознаките на униформата и заштитната опрема на работниците во територијалните и професионалните противпожарни единици.....	3312

912. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај.....	3312
913. Правилник за образецот и начинот на издавање на легитимација на урбанистичкиот инспектор.....	3312
914. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 189/2000 и У. бр. 213/2000 од 30 мај 2001 година.....	3313
915. Решение од Државниот завод за геодетски работи.....	3315
916. Решение од Државниот завод за геодетски работи.....	3315
917. Решение од Државниот завод за геодетски работи.....	3315
918. Решение од Државниот завод за геодетски работи.....	3315
Акти на фондовите и заводите	
12. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење на Металната индустрија "Браќа Кошулчеви" Велес.....	3315
13. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во комуналните дејности.....	3316
14. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во геолошките и рударските истражувања.....	3316
15. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во градежништвото на пробивање тунели.....	3316
16. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење на Керамичката индустрија "Куманово".....	3317
17. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Фабриката за санитарна керамика "Македонија"-Струмица..	3317
18. Одлука за основците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот април - јуни 2001 година.....	3317
19. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата, составот и начинот на работата на комисиите за оцена на работната способност...	3318
20. Статут на Фондот за осигурување на депозити Скопје.....	3318

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.